

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК

НА ОПШТИНА ВАСИЛЕВО

Број 13

Год. XX

11 декември 2017 г.

примерокот е бесплатен

www.opstinavasilevo.gov.mk

opstina_vasilevo@yahoo.co.uk



Содржина:

3-та седница

Совет на општина Василево

1. Заклучок за усвојување на измени и дополнување на **Годишната Програма** за работа на ООУ „Гоце Делчев„ Василево за учебната 2017/2018 година.....04
2. Заклучок за усвојување на **Извештајот** за работата на ОИК Василево за реализација на локалните избори 2017 година за период од 23.08.2017 година до 15.10.2017 година....05
3. Заклучок за усвојување на **Финансискиот извештај** за реализирани приходи и трошоци за оправдување на изборите преку ОИК.....06
4. Заклучок за усвојување на **Финансискиот извештај** за надоместок на ОИК Василево и ИО Василево.....07
5. **Програма** за социјална заштита во Општина Василево за 2018 година.....08
6. **Програма** за заедничка потрошувачка во општина Василево за 2018 година.....13
7. **Програма** за поставување на вертикална и хоризонтална сообраќајна сигнализација на локалните патишта и улици во Општина Василево за 2018 година.....15
8. **Програма за одржување** и проширување на јавното осветлување на подрачјето на општина Василево за 2018 година.....18
9. **Програма** за спорт и рекреација и манифестации на подрачјето на подрачјето на општина Василево за 2018 година.....20
10. **Програма** за изградба и реконструкција на водоводната мрежа во општина Василево за 2018 година.....22

11. **Програма** за локален економски развој на подрачјето на општина Василево за 2018 година..... 23
12. **Програма** за изградба,реконструкција,одржување и заштита на локалните патишта и улици на општина Василево за 2018 година.....25
13. **Програма** за начинот на пресметување на трошоците за уредување на градежното земјиште на подрачјето на Општина Василево за 2018 година.....27
14. **Програма** за изработка на урбанистички планови во општина Василево за 2018 година.....32
15. **Програма** за уредување на градежното земјиште во индустриската зона на општина Василево.....33
16. **Програма** за уредување на просторот на градежното земјиште во руралните подрачја на општина Василево за 2018 година.....35
17. **Програма** за изградба на системи за одведување и пречистување на отпадни води во општина Василево за 2018 година.....36
18. **Програма** за комунални дејности на подрачјето на општина Василево за 2018 година..38
19. **Одлука** за утврдување на висината на пазарната вредност на недвижниот имот на територијата на општина Василево.....39
20. **Програма** за работа во областа на располагањето со градежно земјиште во сопственост на Р.М. на подрачјето на Општина Василево за 2018 година.....43
21. **Програма** за активностите на Општина Василево во областа на заштитата и спасувањето,противпожарната заштита и справување со кризи во 2018 година.....47
22. **Програма** за работа на Советот на општина Василево за 2018 година.....49
23. **Одлука** за утврдување на потребата од донесување на урбанистичко-планска документација за проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект-семејна станбена куќа на К.П.бр.1694/1 во КО Градошорци вон г.р.....52
24. **Одлука** за одобрување на финансиски средства на ЗЗП ,, Агросојуз ,, Василево.....53
25. **Одлука** за неодобрување на парични награди на наставници од ООУ ,, Гоце Делчев ,, Василево.....54
26. **Одлука** за одобрување на финансиски средства на Славка Витанова од с.Василево.....54

Градоначалник на општина Василево

27. **РЕШЕНИЕ** БР.20/2017 за потреба од јавна набавка.....
28. **РЕШЕНИЕ** БР.21/2017 за потреба од јавна набавка.....
29. **РЕШЕНИЕ** БР.22/2017 за потреба од јавна набавка.....
30. **РЕШЕНИЕ** БР.23/2017 за потреба од јавна набавка.....
31. **РЕШЕНИЕ** БР.24/2017 за потреба од јавна набавка.....
32. **РЕШЕНИЕ** БР.25/2017 за потреба од јавна набавка.....
33. **РЕШЕНИЕ** БР.26/2017 за потреба од јавна набавка.....
34. **РЕШЕНИЕ** БР.27/2017 за потреба од јавна набавка.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево (“Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува **Заклучокот** за усвојување на **Измени и дополнувања на Годишната Програма** за работа на ООУ „Гоце Делчев“, Василево,

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден **05.12.2017 година.**

Бр.09-1919/2
07.12.2017 г
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на Р.М.“ бр 5/02), и член 21 став 1 точка 29 од Статутот на Општина Василево (“Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10), Советот на општина Василево на својата редовна седница одржана на 05.12.2017 година го донесе следниот,

ЗАКЛУЧОК

за усвојување на **измени и дополнување на Годишната Програма** за работа на ООУ „Гоце Делчев“, Василево за учебната 2017/2018 година

- Се усвојува измени и дополнување на **Годишната Програма** за работа на ООУ „Гоце Делчев“ Василево за учебната 2017/2018 година.
- Составен дел на овој Заклучок е и измени и дополнување на **Годишната Програма** за работа на ООУ „Гоце Делчев“ Василево за учебната 2017/2018 година.

3.Овој Заклучок влегува во сила **осмиот ден** од денот на донесувањето а ќе се објави во “Службени гласник на Општина Василево“.

Бр.08-1919/1
07.12.2017г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Крсте Панев с.р

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево (“Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува **Заклучокот** за усвојување на **Извештајот** за работата на ОИК Василево за реализација на локалните избори 2017 година за период од 23.08.2017 година до 15.10.2017 година,

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден **05.12.2017 година.**

Б.р.09-1920/2
07.12.2017 г
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев с.р.

Врз основа на член 36 став од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на Р.М.“ бр 5/02), и член 21 од Статутот на Општина Василево (“Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10), Советот на општина Василево на својата редовна седница одржана на 05.12.2017 година го донесе следниот,

ЗАКЛУЧОК

за усвојување на **Извештајот** за работата на ОИК Василево за реализација на локалните избори 2017 година за период од 23.08.2017 година до 15.10.2017 година

- Се усвојува **Извештајот** за работата на ОИК Василево за реализација на локалните избори 2017 година за период од 23.08.2017 година до 15.10.2017 година.
- Составен дел на овој Заклучок е и **Извештајот** за работата на ОИК Василево за реализација на локалните избори 2017 година за период од 23.08.2017 година до 15.10.2017 година.

3.Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на донесувањето а ќе се објави во “Службени гласник на Општина Василево“.

Бр.08-1920/1
07.12.2017г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Крсте Панев с.р

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево (“Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува **Заклучокот** за усвојување на **Финансискиот извештај** за реализирани приходи и трошоци за оправдување на изборите преку ОИК,

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден **05.12.2017 година.**

Бр.09-1921/2
0 07.12.2017
В Василево

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев с.р.

Врз основа на член 36 став од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на Р.М.“ бр 5/02), и член 21 од Статутот на Општина Василево (“Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10), Советот на општина Василево на својата редовна седница одржана на 05.12.2017 година го донесе следниот,

ЗАКЛУЧОК

за усвојување на **Финансискиот извештај** за реализирани приходи и трошоци за оправдување на изборите преку ОИК

- Се усвојува **Финансискиот извештај** за реализирани приходи и трошоци за оправдување на изборите преку ОИК.
- Составен дел на овој Заклучок е и **Финансискиот извештај** за реализирани приходи и трошоци за оправдување на изборите преку ОИК.

3.Овој Заклучок влегува во сила **осмиот ден** од денот на донесувањето а ќе се објави во “Службени гласник на Општина Василево“.

Бр.08-1921/1
07.12.2017г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Крсте Панев с.р

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево (“Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува **Заклучокот** за усвојување на **Финансискиот извештај** за надоместок на ОИК Василево и ИО Василево,

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден **05.12.2017 година.**

Бр.09-1922/2
07.12.2017
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев с.р.

Врз основа на член 36 став од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на Р.М.“ бр 5/02), и член 21 од Статутот на Општина Василево (“Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10), Советот на општина Василево на својата редовна седница одржана на 05.12.2017 година го донесе следниот,

ЗАКЛУЧОК

за усвојување на **Финансискиот извештај** за надоместок на ОИК Василево и ИО Василево

- Се усвојува **Финансискиот извештај** за надоместок на ОИК Василево и ИО Василево.
- Составен дел на овој Заклучок е и **Финансискиот извештај** за надоместок на ОИК Василево и ИО Василево.

3.Овој Заклучок влегува во сила **осмиот ден** од денот на донесувањето а ќе се објави во “Службени гласник на Општина Василево“.

Бр.08-1922/1
07.12.2017г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Крсте Панев с.р

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево (“Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува **Програмата за социјална заштита во Општина Василево за 2018 година,**

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден **05.12.2017 година.**

Бр Бр.09-1923/2
07.12.2017
Василево

Општина Василево
Градоначални
Марјан Јанев с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 и член 22 став 1 точка 7 од законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), член 112 став 2 од Законот социјална заштита („Службен весник на РМ“ бр. 50 /97) и член 21 став 1 точка 11 од Статутот на Општина Василево („Службен гласник на Општина Василево“ бр.04/03,08/06 и 09/10), Советот на општина Василево на својата седница одржана на 05.12.2017 година ја донесе следната :

ПРОГРАМА за социјална заштита во Општина Василево за 2018

ВОВЕД

Во насока на подобрување на условите на локално ниво во сверата на социјалната заштита, општина Василево прави напори да во рамките на своите можности да се вклучи посефтно и порганизирно во решавање на проблемите кои произлегуваат од оваа тематика. Појдовна основа за тоа е Законот за социјална заштита и ингеренциите кои произлегуваат од него, односно во делот на создадените обврски кон општините да организираат и обезбедат социјална заштита согласно специфичните потреби за социјалната заштита за своите граѓани. . Согласно постојниот Закон, општина Василево во рамките на своите можности и во зависност од потребите на граѓаните ја планира и организира и спроведува социјална заштита на граѓаните од своето подрачје преку донесување сопствени развојни програми согласно со специфичните потреби.

ЦЕЛИ

Социјалната заштита што ќе се развива на локално ниво, на граѓаните ќе им обезбеди социјална помош и социјални услуги кога тие не се во состојба самостојно да ја остварат својата социјална сигурност. Односно ќе обезбеди организирање на социјалната заштита преку организирање и развивање на облици и форми на давање социјални услуги на одделни групи на граѓани кои се нашле во состојба на социјален ризик. Целни групи кои ќе бидат опфатени со Програмата со социјална заштита се сите граѓанит од општина Василево кои во моментот на своето живеење и делување биле зафатени или погодени од одредени социјални ризици.

ПРИОРИТЕТИ

Со Програмата се предвидува фокусот на активностите на општина Василево во областа на социјалната заштита, да биде насочен кон остварување на приоритетните цели на оваа Програма и тоа:

-создавање на услови за помагање на деца на улица (деца без родители и родителска грижа);

-помош за лица со инвалидност;

-помош за деца со воспитно-социјално проблеми;

-помош за деца со пречки во менталниот и телесниот развој;

-помош за деца од еднородителски семејства;

-помош на лица-жртви на семејно насилство;

-помош на лица изложени на социјален ризик;

-помош на лица засегнати со злоупотреба на алкохол и дрога;

-помош на стари лица без семејна грижа;

Социјалната заштита што ќе се развива на локално ниво, на граѓаните ќе обезбеди социјална помош и социјални услуги кога тие не се во состојба самостојно да ја остваруваат својата социјална сигурност и кога се во исклучително тешка состојба

АНАЛИЗА НА ПОТРЕБИТЕ ОД СОЦИЈАЛНИ УСЛУГИ

Општина Василево според бројот на населението од последниот попис во 2002 година брои 12 121 жители со 15-ет населени места.

За да се изработи социјална карта на граѓаните на општина Василево потребни се подолгорочна анализа на социјалните ризик фактори, што во моментот не сме во можност да го направиме. Општината се уште не располага со свои податоци и евиденција за сите социјални категории на своето подрачје и работи само со подесени одредени барања од оваа област. За порганизирана социјална заштита ги кориситме податоците од Проектот Заедно сме посилни во кои беа опфатни четири категории на социјално ранливи групи. Проектот се реализираше за потребите на Општината со цел да се утврдат најзастапените социјално ранливи категории на теренот на општина Василево.

Најзастапени од социјално ранливите категории на групи се:

- стари лица без семејна грижа;

- деца со посебни потреби;

- лица со телесна попреченост;

- деца со еднородителски семејства;.

Од наведените категории најзастапени се стари лица без семејна грижа.

Според потребите на социјално ранливите категории се евидентирани следниве потреби:

Р.Бр,	социјално ранливи категории	потреби	%
1.	стари лица без семејна грижа	-потреба од посета на лекар во домашни услови -нередовност во снабдување на храна и лекови -неможност за одржување хигена во својот дом -чувство на осаменост и отфрленост -минимални пензии	1,84
2.	лица со телесна попреченост	-постојани приматели на социјална парича помош -многу малку има запослено лица од оваа група и покрај сите услови кои ги	0,87

		нуди држават, запослувањето на ваквите лица е многу малку	
3.	деца со посебни потреби	-обезбедени со социјална парична помош -потреба од дополнителни услуги	0,20
4.	деца со еднородителски семејства	- не обезбедени со доволно финансиски средства	0,02

ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

Финансиските средства потребни за реализација на Програмата за потребите на граѓаните од областа на социјална заштита во Општина Василево за 2018 година, ќе се обезбедат од Буџетот на Општина Василево за 2018 година.

Вкупно обезбедени финансиски средства:

-од Буџетот на општина Василево -----720 000 денари.

Овие финансиски средства ќе се користат за категориите на граѓани кои се наоѓаат во исклучително тешка состојба и во специфични услови и тоа:

1. Лица со телесна попреченост -----од 1000 до 3000 денари
2. Деца на улица (деца без родители и родителска грижа-- од 1000 до 3000 денари
3. Деца со посебни потреби ----- од 1000 до 3000 денари
4. Деца со воспитно-социјални проблеми----- од 1000 до 3000 денари
5. Деца од еднородителски семејства ----- од 1000 до 3000 денари
6. Лице изложени на социјален ризик ----- од 1000 до 3000 денари
7. Стари лица без семејна грижа ----- од 1000 до 3000 денари
8. Лица со здравствени проблеми ----- од 1000 до 3000 денари
9. Лица погодени од елементарни непогоди ----- од 1000 до 3000 денари

Разгледувањето на барањата од граѓаните ќе го врши Градоначалникот на општина Василево, секое барање поединечно и средствата ќе се уплаќаат на трансакциска сметка на граѓанинот.

Програмата за социјална заштита за 2018 година ќе се реализира со следната динамика, потребните средства и начинот на обезбедување на истата:

Р. бр	Активности	Период	Носител	Обезбедување на средства			Вкупно
				МТСП	Општина	Донации	
1.	Помош на ранливи групи	12 м.	Општина		70 000		70 000
	Елементарни непогоди				70 000		70 000
	Клубови за стари лица				70 000		70 000
	Вршење превоз на храна за народна кујна				50 000		50 000

	Деца од еднородителски семејства				20 000		20 000
	Лица изложени на социјален ризик				30 000		30 000
2	Лица со посебни потреби	12 м.	Општина		30 000		30 000
	Лица со телесна попреченост				50 000		50 000
	Подобрување на услови за живот				70 000	30 000	100 000
	Посета на семејства и установи				40 000		40 000
3	Услуги на ранливи групи	12м.	Општина		50 000		50 000
	Лица со здравствени проблеми				50 000		50 000
	Сервисни служби за домаша нега и помош				30 000		30 000
	Трибини за семејно насилство и малолетничка деликвенција	По потреба			10 000		10 000
	Социјални пакети				50 000		50 000

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Програмот за социјалната заштита на Општина Василево за 2018 влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во „Службен гласник на Општина Василево“

Бр.08-1923/1
07.12.2017г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Крсте Панев с.р

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево (“Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува **Програма за заедничка потрошувачка во општина Василево за 2018 година,**

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден **05.12.2017 година.**

Бр.09-1924/2

07.12.2017

Василево

Општина Василево

Градоначалник

Марјан Јанев с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр 5/02), член 12 од Законот за јавна чистота („Службен весник на РМ“ бр. 111/08) и член 21 од Статутот на Општина Василево (Службен гласник на ОВ бр. 04/03, 08/06 □ 09/10), Советот на општина Василево на својата редовна седница одржана на 05.12.2017 година ја донесе следната

ПРОГРАМА
за заедничка потрошувачка во општина
Василево за 2018 година

I. Општи одредби

Со оваа програма се утврдуваат објектите и активностите за одржување на заедничката потрошувачка во Општина Василево за 2018 година, видот и обем на работите што треба да се извршат, финансиските средства временски рокови за извршување, динамика, начин на вршење на работите, одржување на постоечките и поставување на соодветни садови за фрлање на отпадоци на јавните површини и на отворените простори пред јавните објекти.

Согласно одредбите на Законот за комунални дејности (Сл. Весник на РМ бр.95/12, 163/13 и 42/14) постојат повеќе видови на објекти на комуналната инфраструктура кои служат за задоволување на заедничката потрошувачка и според Законот за Јавна чистота (Сл. Весник на РМ бр.130/10 пречистен текст, 23/11, 80/12, 163/13, 26/15, 147/15 и 31/16) се уредуваат условите и начинот на одржувањето на јавната чистота, површините и објектите на кои се врши одржувањето на јавната чистота, собирање на смет и чистење на снег и мраз во зимски услови. Овие надлежности се од јавен интерес и се обврска на единиците на локалната самоуправа.

Одржувањето на објектите на заедничката комунална потрошувачка е континуиран процес како и одржувањето на јавната чистота, кој обезбедува трајно и квалитетно чистење на јавните површини, на отворените простори на јавните објекти и на дворните површини на колективните и индивидуалните објекти за домување. Сопствениците, односно корисниците на отворени простори на јавните објекти и на дворните површини на колективните и индивидуалните објекти за домување се должни истите уредно да ги одржуваат и редовно да го отстрануваат сметот од истите.

Одржувањето на објектите на заедничката комунална потрошувачка и одржувањето на јавната чистота на јавните површини во општина Василево го врши ЈПКД „Турија“ – Василево, за сметка на општина Василево.

II. Видови на објекти и услуги кои спаѓаат во задоволувањето на заедничката потрошувачка

Објекти кои ќе се одржуваат со оваа програма се:

- Локални патишта и улици со вертикална и хоризонтална сигнализација, велосипедски патеки, кејови и јавни површини;
- Гробишта;

- Паркови, зелени површини, парк шуми и рекреативни зелени површини и карактеристични пејсажи;
- Рекреативни објекти (детски игралишта, спортски патеки и игралишта) и
- Одводни канали и речни корита.

Одржувањето на сите овие објекти спаѓаат во услуги кои ЈП Турија ги врши за сметка на општина Василево.

III. Обем, динамика и начин на извршување на работите.

Одржувањето на објектите на заедничката комунална потрошувачка и одржувањето на јавната чистота на јавните површини во општина Василево ќе се врши по следниот обем и динамика:

- Двапати годишно ќе се косат банкните на локални патишта и улици;
- Еднаш годишно ќе се обновува и поправа вертикална и хоризонтална сигнализација;
- Еднаш месечно косење на зелените површини во сите населени места;
- Трипати месечно чистење на влезната улица во с Василево до Домот на културата, тротоарите и паркинг просторот пред Училиштето;
- Еднаш месечно чистење и косење на гробишта во сите населени места;
- Еднаш месечно чистење и косење на фудбалските терени во сите населени места;
- Еднаш годишно чистење на одводни канали и речни корита во сите населени места
- Двапати годишно во месец април - мај и септември - октомври ќе се изврши сечење на гранки на дрвја кои сметат на влезните локални патишта во сите населени места.
- За одржување на јавната чистота на јавните површини ќе се постават садови – корпи за фрлање на отпадоци во сите населени места;
- Во општинскиот центар и во централните делови на населените места ќе се постават контејнери и пепелници за гаснење и фрлање на догорчиња од цигари.
- За одржување на јавната чистота, ќе се набават и постават канти – садови од 120 литри.

Одржувањето на објектите на заедничката комунална потрошувачка и одржувањето на јавната чистота на јавните површини во општина Василево ќе се врши дење во работно време од 8,00 до 16,00 часот.

IV. Финансиски средства

Финансиските средства потребни за реализација на Програмата за заедничка потрошувачка во Општина Василево за 2018 година ќе се обезбедат од домаќинствата и правните субјекти во сите населени места во Општина Василево.

Овие средства ќе ги наплаќа општина Василево еднаш годишно по 240 денари од домаќинство и правните лица.(согласно одлуката која е донесена по 20 денари месечно).

- 2930 домаќинства x 240 денари = 703.200 денари

- 51 правни лица x 240 денари = 12.240 денари

вкупно денари. -----715.440 денари.

Овие прибрани финансиски средства ќе се користат за одржувањето на објектите на заедничката комунална потрошувачка и одржувањето на јавната чистота на јавните површини во општина Василево.

V .Завршни одредби

Програмата за заедничка комунална потрошувачка во Општина Василево за 2018 година влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во „Службен гласник на Општина Василево “.

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево (“Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува **Програмата** за поставување на вертикална и хоризонтална сообраќајна сигнализација на локалните патишта и улици во Општина Василево за 2018 година,

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден **05.12.2017 година.**

Брбр.09-1925/2
07.12.2017
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр 5/02), член 52 точка 3 од Законот за јавните патишта (Сл. весник на РМ бр. 84/08) и член 21 став 1 точка 9 од Статутот на Општина Василево (Службен гласник на ОВ бр. 04/03, 08/06 и 09/10), Советот на општина Василево на својата седница одржана на 05.12.2017 година ја донесе следната :

ПРОГРАМА

за поставување на вертикална и хоризонтална сообраќајна сигнализација на локалните патишта и улици по населени места во општина Василево во 2018 година

Врз основа на увид на лице место и врз основа на Законот за безбедност во сообраќајот, Општина Василево ја има согледано потребата од поставување на вертикална и хоризонтална сообраќајна сигнализација на локалните патишта и улици по населени места во општина Василево

1.Вертикална сообраќајна сигнализација се предвидува да се постави на локалните патишта и улици во општина Василево во населените места и тоа:

Населено место Василево;

- Во Василево „претпатоказ“ (403) кој означува свртување на лево спрема село Пиперево;
- Во Василево „претпатоказ“ (403) кој означува свртување на десно спрема село Пиперево;
- На локален пат на клучка кај дом на култура во Василево знак „задолжително запирање“ (202);

- На раскрсница кај пошта во Василево знак „задолжително запирање“ (202) поточно од страната на патот за црквата,
- Пред училиштето во Василево два знака „деца на патот“ (124) од двете страни по еден и
- На локален пат за Пиперево на клучка кај Добрејци знак „задолжително запирање“ (202).

Населено место Пиперево:

- Пред училиштето во Пиперево два знака „деца на патот“ (124) од двете страни по еден и

Населено место Градошорци:

- На локална улица на излез од „чифликот“ во Градошорци знак „задолжително запирање“ (202)
- На локален пат во Градошорци, кај Пеловски, два знака „двојна кривина или повеќе кривини едноподруго од кои првата е на десно“ (104.2);
- На излез од Градошорци да се замени знакот „патоказна табла“ (404) каде во лево да се наоѓа Радовиш а во десно Струмица бидејќи е искршена.

Населено место Ангелци:

- Пред улицата која излегува од подрачното училиштето во Ангелци два знака „деца на патот“ (124) од двете страни по еден.
- На локален пат во Ангелци, кај Нанчо, два знака „двојна кривина или повеќе кривини едноподруго од кои првата е на лево“ (104.1);
- На локална улица на кај „бунарот“ во Ангелци знак „задолжително запирање“ (202);
- На локална улица на излез од гробиштата во Ангелци знак „задолжително запирање“ (202) и
- На локална улица на излез кај „Хацијски“ знак „задолжително запирање“ (202);

Населено место Едрениково:

- На локален пат пред влез во Едрениково „претпатоказ“ (403) кој означува свртување на десно спрема село Трибичино и
- На излез од Едрениково знак „задолжително запирање“ (202)

Населено место Радичево:

- На излез од Радичево (новиот излез) знак „задолжително запирање“ (202);

Населено место Дукатино:

- На излез од Дукатино знак „задолжително запирање“ (202).

Населено место Доброшинци:

- На локален пат за Доброшинци при исклучување од патот за брана Турија знак „задолжително запирање“ (202);
- На локален пат за Доброшинци при исклучување од патот за брана Турија „патоказна табла“ (404) за Доброшинци, Нова Маала, Висока Маала и Чанаклија;
- На локален пат во Доброшинци кај „Маринчо“ „претпатоказ“ (403) за Нова Маала десно и Висока Маала лево;
- На локален пат од Висока Маала знак „задолжително запирање“ (202).
- Пред училиштето во Доброшинци два знака „деца на патот“ (124) од двете страни по еден.

Населено место Нова Маала:

- Пред училиштето во Нова Маала два знака „деца на патот“ (124) од двете страни по еден
- На локален пат за Нова Маала на раскрсница со пат за Чанаклија „претпатоказ“ (403) за Чанаклија во десно и
- На локален пат за Чанаклија на раскрсница со пат за Нова Маала знак „задолжително запирање“ (202).

Населено место Чанаклија:

- На локален пат Гечерлија – Чанаклија знак „ограничување на брзината“ (235) на 50 км/ч;
- На локален пат Гечерлија – Чанаклија, кај мостот на реката, два знака „двојна кривина или повеќе кривини едноподруго од кои првата е на десно“ (104.2).
- Пред училиштето во Чанаклија два знака „деца на патот“ (124) од двете страни по еден.

2. Хоризонтална (вештачки издадености) сообраќајна сигнализација се предвидува да се постави на локалните улици во општина Василево во населените места и тоа:

- Пиперево пред училиштето од двете страни

- Доброшинци - пред училиштето од двете страни
- Нова Маала - пред училиштето од двете страни и
- Ангелци - пред училиштето од двете страни

За реализација на програмата се потребни финансиски средства во износ од 400.000 денари.

Овие финансиски средства ќе се наменат за:

- Хоризонтална (вештачки издадености) сообраќајна сигнализација---80.000 ден.
- Вертикална сообраќајна сигнализација -----320.000 ден.

Средства за реализација на програмата ќе се обезбедат од Буџетот на општина Василево,

Начинот и динамиката на реализацијата на оваа програма зависи од приливот на финансиските средства.

Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Василево,,.

Бр.08-1925/1
07.12.2017г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Крсте Панев с.р

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево (“Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува **Програмата** за одржување и проширување на јавното осветлување на подрачјето на општина Василево за 2018 година,

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден **05.12.2017 година.**

Брбр.09-1926/2
07.12.2017
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 21 точка 13 од Статутот на општина Василево (Службен гласник на општина Василево бр. бр.04/03,08/06 и 09/10), Советот на општина Василево на својата седница одржана на 05.12.2017 година ја донесе следната :

ПРОГРАМА

**за одржување и проширување на уличното осветлување
во општина Василево за 2018 година**

Врз основа на член 21 точка 13 од Статутот на општина Василево, обврска на Советот е да донесе Програма за јавното осветлување. Поконкретни одредби кои се однесуваат на оваа комунална дејност се содржани во Законот за локална самоуправа, Законот за комунални дејности и Законот за комунални такси, како и со Одлуката за комунален ред на општина Василево.

Средствата за финансирање на одржувањето и проширувањето на уличното осветлување се предвидени во Буџетот на општина Василево во Програмата ЈЗ - јавно осветлување, и од комуналната такса за улично осветлување регулирана со Закон за комунални такси (Сл.весник на РМ бр.92/07) која изнесува 25 кв.вати по броило. Оваа комунална такса се наплаќа од граѓаните заедно со наплатата за потрошена електрична енергија. Овие средства ги прибира ЕВН - КЕЦ - Струмица и истите ги уплатува на жиро сметка на општина Василево и тоа по 139,00 денари по броило за физички лица и 278,00 денари за правни лица.

Бројот на иматели на броила од категоријата потрошувач - домаќинства во текот на годината е променлив, бидејќи во текот на годината има ново пријавени домаќинства, а има и домаќинства кои се одјавуваат бидејќи имаат сезонска потреба од електрична енергија за време додека се вратени од странство.

Моментално на територијата на општина Василево има регистрирано 3159 потрошувачи од кои 3103 се активни домаќинства и 191 деловни субјекти.

Во нашата програма ќе ги опфатиме сите 3.294 активни броила.

Во општина Василево мрежата за јавно осветлување се напојува од 29 трафостаници во кои се наоѓаат блокови за јавно осветлување опремени со броила за мерење на потрошената електрична енергија.

Моменталната состојба со улично осветлување е дадена во табела.

Ред Бр.	Населено место	Број на домаќинства и правни лица	Број на светилки	Просечен бр. на домаќинства по светилка
1.	Василево	700	216	3,24
2.	Градоорци	511	140	3,65
3.	Ангелци	249	78	3,19
4.	Пиперево	388	121	3,21
5.	Владевци	177	86	2,01
6.	Суево	190	80	2,37
7.	Радичево	163	82	1,99
8.	Дукатино	111	76	1,46
9.	Доброинци	224	81	2,76
10.	Нова Маала	205	97	2,11
11.	Чанаклија	145	41	3,54
12.	Висока Маала	85	28	3,04
13.	Седларци	81	50	1,62
14.	Едрениково	55	42	1,31
15.	Требичино	10	9	1,11
	ВКУПНО:	3294	1227	2,68
Поставени сијалични места во индустриски зони				
16.	Индуст. Зона Карбини 33	12	33	0,36

	столба			
17.	Инд. Зона кон Струмица 14 столба	7	14	0,5

Од табелата се гледа дека во просек доаѓат 2.68 домаќинство на едно сијалично место. Најдобра е состојбата во следните населени места Требичино, Дукатино, Едрениково, Седларци, Радичево, Владевци, добра во Нова Маала, Сушево и Доброшинци а полоша во населеното место Пиперево, Василево, Градошорци, Ангелци, Чанаклија и Висока Маала.

При поставувањето на новите светилки основен критериум ќе биде бројот на броила (домаќинства) и должина на населеното место, односно густина на населеност.

Во текот на 2018 година се планира да се постават нови арматури во населените места.

Табела 2

Ред Бр.	Населено место	Број на домаќинства	Нови сијалични места	Линии (во метри) кабел
1.	Василево	700	10	2000
2.	Градошорци	511	6	1000
3.	Ангелци	249	5	400
4.	Пиперево	388	4	200
5.	Владевци	177	4	300
6.	Сушево	190	3	400
7.	Радичево	163	2	300
8.	Дукатино	111	1	150
9.	Доброшинци	224	3	200
10.	Нова Маала	205	2	400
11.	Чанаклија	145	6	600
12.	Висока Маала	85	5	400
13.	Седларци	81	2	400
14.	Едрениково	55	2	200
15.	Требичино	10	/	/
16.	Инд.зона кон Карбино 33 столба	/	5	1000
17.	Инд.зона кон Струмица 14 столба	/	5	1000
18.	Реконструкција на мрежа ЕВН КЕЦ	/	/	20000
	ВКУПНО:	3294	65	28950

Со вака извршеното проширување во општина Василево сметаме дека јавното осветлување ќе ги задоволи потребите на граѓаните, бидејќи за 3294 корисници би имало 1292 сијалични места или на секои 2.55 домаќинства доаѓа 1 сијалично место.

Сметаме дека вака поставеното јавно осветлување треба да настојувеме да го одржуваме во исправна состојба.

За реализација на Програмата неопходни се финансиски средства кои се предвидени во буџетот на општина Василево.

Вкупен износ на финансиски средства се 5.000.000,00 ден. од кои:

- 3.000.000,00 ден. за потрошена електрична енергија;
- 2.000.000,00 денар за тековно одржување

Реализацијата на Програмата за улично осветлување и нејзината динамика најмногу зависи од процентот на наплата односно од прибирањето на изворните приходи од населението.

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево (“Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува **Програмата** за спорт и рекреација и манифестации на подрачјето на општина Василево за 2018 година ,

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден **05.12.2017 година.**

Брбр.09-1927/2
07.12.2017
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 21 став 1 точка 11 од Статутот на општина Василево (Службен гласник на општина Василево бр. бр.04/03,08/06 и 09/10), Советот на општина Василево на својата седница одржана на **05.12.2017 година** ја донесе следната:

Програма

за спорт , рекреација и манифестации на подрачјето на општина Василево за 2018 година

Во оваа програма на предлог на градоначалникот се опфатени сите активности во областа на спортот и културата во општина Василево при што средствата ќе бидат обезбедени Буџетот на општина Василево.

член 1

Приходите потребни за извршување на оваа програма ќе бидат обезбедени од:

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Основниот буџет на општина Василево средства во висина од денари | 4.441.000 |
| Вкупно: | 4.441.000 денари |

член 2

Л00. Програма спорт и рекреација

Трошоците за извршување на наведената програма се:

- | | |
|---|---------|
| ✓ Велигденски турнир во мал фудбал каде се потребни средства од 150.000 денари; | |
| ✓ Манифестацијта ден на празот што се одржува како традиција од денари; | 200.000 |
| ✓ Маршот за Варварица по повод денот на формирањето на НОО од денари; | 50.000 |
| ✓ Ден на општината 16 Декември средства во висина од денари; | 100.000 |
| ✓ Меморијален турнир во мал фудбал во с.Пиперево денари; | 40.000 |

- ✓ Турнир во мал фудбал по повод празникот во Чанаклија
20.000 денари;
- ✓ Турнир во мал фудбал во с.Ангелци 80.000
денари
- ✓ Турнир во мал фудбал во с.Седларци 30.000
денари
- ✓ Турнир во одбојка во Сушево по повод празникот М.Богородица 40.000
денари;
- ✓ Турнир во одбојка во с.Нова Маала по повод празникот Г.Богородица 25.000
денари;
- ✓ Турнир во кошарка во с.Владиевци по повод верскиот празник Г.Богородица 40.000
денари;
- ✓ Турнир во трка на коњи во Василево по повод Ѓурѓовден
10.000 денари;
- ✓ Натпревар во стрелаштво по повод денот на ловот
30.000 денари;
- ✓ Новогодишен и божиќен турни по повод божиќните празници од: 200.000
денари;
- ✓ Манифестација 19-Јули ден на напредната младина во с.Радичево од: 5.000
денари;
- ✓ Натпревар во влечење на трупци во с.Василево по повод празникот Водици 25.000
денари;
- ✓ Учество на карневалски настани 200.000
денари;
- ✓ Средства за стимулација и наградување на талентирани спортисти 100.000
денари;
- ✓ Турнир во мал фудбал „Илинден„ Радичево 30.000
денари;
- ✓ Курбан Бајрамски турнир во фудбал во с.Градошорци 25.000
денари;
- ✓ Ѓурѓовденски средби- с.Едерниково 50.000 денари
- ✓ Натпревар во влечење на трупци во с.Пиперево по повод празникот Ѓурѓовден 10.000
денари
- ✓ Други манифестации кои се одржуваат во општина Василево од: 100.000
денари

Вкупно: 1.560.000,00 денари

Во текот на годината потрбени ни се средства за субвенционирање на спортските клубови во нашата општина и тоа за:

- ✓ Фудбалски клуб од Василево средства во висина од: 2. 000.000
денари;
- ✓ Одбојкарскиот клуб од с.Сушево средства во висина од: 250.000
денари;
- ✓ Фудбалски клуб „Единство” од с.Пиперево 200.000 денари;
- ✓ Сите спортски клубови во сите населени места во општината од: 100.000
денари
- ✓ Училишен спорт 200.000 денари

Вкупно: 2.750.000,00 денари

Во текот на годината за спроведување на оваа програма ќе имаме потреба од ангажирање на надворешни лица за спроведување на сите манифестации во текот на годината средства во висина од:

100.000 денари

член 3

Оваа програма стапува во сила осмиот ден по објавувањето во Службениот гласник на општина Василево.

Бр.08-1927/1
07.12.2017г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Крсте Панев с.р

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево (“Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува **Програмата** за изградба и реконструкција на водоводната мрежа во општина Василево за 2017 година,

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден **05.12.2017 година.**

Брбр.09-1928/2
07.12.2017
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 21 став 1 точка 11 од Статутот на општина Василево (Службен гласник на општина Василево бр. бр.04/03,08/06 и 09/10), Советот на општина Василево на својата седница одржана на **05.12.2017 година** ја донесе следната:

Програма за изградба и реконструкција на водоводната мрежа во општина Василево за 2018 година

Вовед:

Во програмата изградбата и реконструкцијата на системите за водоснабдување како дел од надлежноста за комунални дејности за 2018 година предвидени се одредени активности за кои ќе бидат обезбедени средства преку трансфери од страна на поделни министерства и од сопствени приходи во буџетот за 2018 година.

член 1

За реализација на наведената програма предвидени се средства од:

- Трансфери на средства од Министерството за животна средина и просторно планирање секторот за води и од Буџетот на општина Василево

2.000.000 денари;
Вкупно: 2.000 000 денари

Средствата ќе бидат искористени за следните капитални програми:

ЈГ. Реконструкција на системи за водоснабдување во општина Василево

- ✓ Реконструкција на водоводна мрежа во сите населени места 1.000.000 денари;
- Вкупно: 1.000.000 денари

ЈГ. Одржување на системи за водоснабдување во с.Доброшинци-Нова Маала

- ✓ Изолација на резервоарот во с.Доброшинци средства од: 1.000.000 денари

член 2

Овие трошоци (како капитални), исклучиво се однесуваат за изградба и реконструкција на водоводната мрежа во сите населени места во општина Василево.

член 3

Оваа програма стапува во сила осмиот ден по објавувањето во Службениот гласник на општина Василево.

Бр.08-1928/1 Совет на општина Василево
07.12.2017г. Претседател,
Василево Крсте Панев с.р

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево (“Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува **Програмата** за локален економски развој на подрачјето на општина Василево за 2018 година,

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден **05.12.2017 година.**

Брбр.09-1929/2 Општина Василево
07.12.2017 Градоначалник
Василево Марјан Јанев с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 21 став 1 точка 11 од Статутот на општина Василево (Службен гласник на општина Василево бр. бр.04/03,08/06 и 09/10), Советот на општина Василево на својата седница одржана на **05.12.2017 година** ја донесе следната:

**Програма
за локален економски развој на подрачјето на општина Василево за 2018 година**

Во текот на 2018 година предвидени се одредени активности од областа на економскиот развој во повеќе области во општината како што се:

- ✓ Поттикнување на граѓаните со определени обуки за планирање на своето производство преку современи мерки на стопанисување;
- ✓ Изработка на свои проекти за заштита на животната средина и конкурирање во сите невладини организации кои објавуваат потреба од вакви проекти;
- ✓ Учество во заеднички проекти во југоисточниот регион на десетте општини од областа за расчистување на цврстиот отпад и друг отпад како и други (заеднички) проекти;
- ✓ Учество во заеднички проекти во ИПА фондовите кои ќе почнат да се спроведуваат во 2018 година особено за прекуграничната соработка со општини од соседна Бугарија и други соседни држави;
- ✓ Покривање на трошоците за извршените услуги во областа на надзорот .

член 1

За потребата од реализација на оваа програма како приходи ќе ги користеме средствата од основниот буџет од:

2.350.000 денари

член 2**G1. Поддршка на локалниот економски развој****Во оваа програма ќе предвидиме средства за следните активности:**

- | | |
|---|---------|
| ✓ Трошоци за комунални услуги во висина од денари; | 50.000 |
| ✓ Средства за набавка на ситен инвентар, списанија и канц. материјал од денари; | 100.000 |
| ✓ За субвенционирање на заеднички проекти средства од денари; | 500.000 |
| ✓ За изготвување на свои проекти средства во висина од 1.000.000 денари; | |
| ✓ Средства за ангажирање на надворешни експерти во наведената област од денари; | 200.000 |
| ✓ Средства за поддршка и наградување на талентирани ученици денари; | 100.000 |
| ✓ Средства за ЗЕЛС и Центарот за развој на Југоисточниот регион денари; | 300.000 |
| ✓ Поддршка на Младински совет денари | 100.000 |

Вкупно: 2.350.000 денари

член 3

Оваа програма стапува во сила осмиот ден по објавувањето во Службениот гласник на општина Василево.

Бр.08-1929/1
07.12.2017г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Крсте Панев с.р

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево (“Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува **Програма** за изградба,реконструкција,одржување и заштита на локалните патишта и улици на општина Василево за 2018 година,

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден **05.12.2017 година.**

Брбр.09-1930/2
07.12.2017
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев с.р.

Врз основа на член 36 став 1 т. 6 од Законот за локална Самоуправа (Сл. Весник на РМ бр. 5/02) и член 21 став 1 точка 12 од Статутот на општина Василево (Сл. Гласник на ОВ бр. 04/03, 08/06 и 09/10), Советот на општина Василево на својата седница одржана на **05.12.2017 година** ја донесе следната :

ПРОГРАМА

за изградба, реконструкција, одржување на локални патишта и улици за 2018 година

Појдовна основа при изготвувањето на оваа Програма за изградба, реконструкција, одржување на локални патишта и улици во општина Василево за 2018 година е портебата на населените места за подобрување на условите во комуналната свера. За реализација на Програмата финансиски средства ќе се обезбедат од следните извори на средства:

- Агенцијата за државни патишта планираме средства во износ од 3.000.000 денари.
- Агенцијата за финансиска поддршка и рурален развој (АФПРЗ) средства во износ од 8.300.000 денари.
- Министерство за финансии на РМ средства во износ од 3.500.000 денари.
- Буџет на општина Василево средства од регистрација на моторни возила во износ од 400.000 денари.
- Буџет на општина Василево средства од експлоатација на минерални сировини средства во износ од 3.000.000 денари.
- Дел од средства за уредување на градежно земјиште износ од 1.600.000 денари.
- Биро за рурален развој ИПА проект ЕУ ППА грант од 6.000.000 денари.
- Средства обезбедени преку ЈПР за проекти 5.000.000 денари.

Вкупно потребни финансиски средства 30.800.000 денари.

Во Програмата за оваа година приоритет ќе дадеме на следните активности.

1. Локални патишта

- Реконструкција на локален пат клучка Мал одмор - Сушево во должина од 2000 метри, износ на средства ----- 5.000.000 денари.
-
- Изградба на дел од локален пат Нова Маала - Чанаклија во должина од 1000 метри, износ на средства ----- 5.000.000 денари.
- Реконструкција на локален пат клучка Мал одмор до Старо Владевци во должина од 2000 метри, износ на средства ----- 3.000.000 денари.

Вкупно за локални патишта: 13.000.000 денари

2. Изградба на улици

- Улица во Василево 300 метри ----- 6.000.000 денари
- Улица во Градошорци 500 метри ----- 3.000.000 денари
- Улица во Пиперево 400 метри----- 2.500.000 денари
- Улица во Нова Маала 200 метри----- 1.500.000 денари
- Улица во Сушево 100 метри ----- 750.000 денари
- Улица во Висока Маала 100 метри----- 1.000.000 денари
- Улица во Рдичево 100 метри ----- 750.000 денари
- Улица во Ангелци 200 метри ----- 1.500.000 денари

Вкупно за улици: 17.000.000 денари

3. Изградба на пешачка патека
- Ангелци од десната страна при влез во селото почнувајќи од Здружниот дом до бунарот во должина од 400 метри во износ од 500.000 денари
 - Градошорцина од левата страна при влез во селото почнувајќи од преминот преку поројот до цамијата во должина од 250 метри во износ од 300.000 денари
- **Вкупно за пешачка патека: 800.000 денари.**

Динамиката за реализација на програмата ќе биде во зависност од приливот на средствата од Агенцијата за државни патишта, од приливот на средствата од промет на недвижности и надомест за стекнување на права за користење на градежно земјиште, како и во зависност и динамиката на прибирањето на финансиските средства од надоместокот за уредување на градежното земјиште во општина Василево.

Бр.08-1930/1
07.12.2017г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Крсте Панев с.р

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево (“Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува **Програмата** за начинот на пресметување на трошоците за уредување на градежното земјиште на подрачјето на Општина Василево за 2018 година , што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден **05.12.2017 година.**

Брбр.09-1931/2
07.12.2017
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев с.р.

Врз основа на член 95 став 1 од Законот за градежно земјиште (Службен весник на РМ бр.15/2015 г.) и член 21 од Статутот на општина Василево (Службен гласник на општина Василево бр.04/03, 08/06 и 09/10), Советот на општина Василево ја донесе следната:

ПРОГРАМА

За начинот на пресметување на трошоците за уредување на градежното земјиште на подрачјето на Општина Василево за 2018 г.

Програмата за начинот на пресметување на трошоците за уредување на градежното земјиште на подрачјето на Општина Василево за **2018** год. опфаќа:

- I. Подрачјето со поблиску определување на земјиштето кое ќе се уредува;
- II. Обемот на уредување и степенот на опремување на земјиштето со комунални објекти и инсталации;
- III. Надоместок за уредување на градежно земјиште - приходи;
- IV. Намена на средствата - расходи;

- V. Надоместок за експропријација на земјиште;
- VI. Динамика на извршување на програмата;
- VII. Преодни и завршни одредби.

- **И. Подрачјето со поблиску определување на земјиштето кое ќе се уредува**

Како градежно земјиште се смета изграденото и неизграденото земјиште на подрачјето на општина Василево, а кое се наоѓа во опфатот на градежниот реон предвиден за изградба на сите видови објекти според Генералниот урбанистички план за населба Василево, Урбанистички документации за населено место, Урбанистички план вон населено место, Локална урбанистичка документација или Општ акт и Одлуки за начинот на изградба во населените места кои немаат урбанистичка документација.

Утврдување на градежното земјиште надвор од градежниот опфат ќе се врши со донесување одлука на Советот на општината и согласност од надлежното Министерство, врз основа на изработен урбанистички план вон населено место.

ИИ. Обем на уредување и степен на опремување на земјиштето со комунални објекти и инсталации.

Под обем на уредување и степен на опремување на градежното земјиште се подразбираат :

1. Подготвителни работи

- Прибавување изводи од урбанистички планови
- Прибавување услови за планирање на просторот
- Изготвување и донесување на урбанистички планови
- Геодетско снимање и изработка на геодетски подлоги;
- Изготвување на елаборати за расчистување на имотно-правни односи;
- Расчистување на имотно - правни односи;
- Изработка на инвестиционо техничка документација.

2. Обемот на уредување на градежното земјиште, односно степенот на опремување со комунални инсталации опфаќа:

- Изградба на улици;
- Изградба на улична водоводна мрежа
- Изградба на улична фекална и атмосферска канализациона мрежа и прочистување на отпадни води
- Изградба и одржување на улично осветлување;
- Озеленување на јавни површини;

Степенот на уредувањето и опремувањето на градежното земјиште ќе се врши од средствата добиени како надоместок за уредување на градежното земјиште утврден со оваа Програма и ќе се реализира согласно динамиката на прибирање на средствата. Во надоместокот за уредување на градежното земјиште не е земено како приход обезбедување на електрична енергија од дистрибутивната мрежа и трафостаница, изведба на ПГТ мрежа, како и приклучници на целата инфраструктура (електро, ПГТ, водовод и канализација), што значи дека тие трошоци паѓаат на товар на инвеститорите кои ги градат инвестиционите објекти.

ИИИ. Надоместок за уредување на градежно земјиште.

Изворите на средства, односно приходите за финансирање на активностите за реализирање на предвидените работи и објекти по Програмата за 2018 година се од надоместокот за уредување на градежното земјиште.

Висината на надоместокот на трошоците за уредување на градежно земјиште се определува со Програмата за уредување на градежно земјиште за тековната година.

Надоместокот на трошоците за уредување на градежно земјиште се утврдува по метар квадратен (м²) нето корисна стамбена или деловна површина што ќе се гради, согласно заверената техничка документација - Главен проект за изградба, а се наплаќа пред издавање на Одобрението за градба.

Во текот на **2018** година висината на надоместокот за населбите **Василево, Ангелци, Градашорци, Пиперево, Владевци, Сушево и Нова Маала** кои имаат Генерален урбанистички план, урбанистичка документација за населено место или Општ акт ќе изнесува:

- за индивидуални стамбени згради **200,00 ден.**
- за помошни објекти **100,00 ден.**
- за јавни објекти **600,00 ден.**
- за деловен простор **600,00 ден.**
- за пренамена на објект од станбен во деловен простор се плаќа разликата на цената од станбен во деловен простор;
- кога се руши објектот се плаќа надоместок само за разликата помеѓу површината на објектот кој се руши и новиот објект што се гради;

За населбите **Едрениково, Седларци, Доброшинци, Радичево, Дукарино и Чанаклија** кои имаат утврден градежен опфат висината на надоместокот ќе изнесува:

- за индивидуални станбени згради **150,00 ден.**
- за помошни објекти **80,00 ден.**
- за јавни објекти **300,00 ден.**
- за деловни објекти **300,00 ден.**
- за пренамена на објект од станбен во деловен простор се плаќа разлика на цената од станбен во деловен простор
- кога се руши објект се плаќа надоместок за разликата помеѓу површината на објектот кој се руши и новиот објект што се гради

За индустриската зона опфатена со **Генералниот Урбанистички план за Василево**, индустриската зона опфатена со **Урбанистичкиот план вон населено место село Градашорци и Урбанистички план вон населено место за изградба на стопански комплекс за откуп, складирање, преработка и дистрибуција на земјоделски производи на м.в. Гладно Поле, КО Градашорци** надоместокот за уредување на градежно земјиште ќе изнесува:

- За деловни и производни објекти **2.500 ден/м²**
- Бензински пумпи (згради, натстрешници, резервоари, рампи) **3.000 ден/м²**

Надоместокот на трошоците за уредување на градежно земјиште се утврдува по метар квадратен (м²) нето корисна стамбена или деловна површина што ќе се гради, согласно заверената техничка документација - Главен проект за изградба, помножени со соодветните коефициенти утврдени со „Правилникот за степенот на уреденост на градежното земјиште и начинот на пресметување на трошоците за уредување на градежното земјиште според степенот на уреденост и оваа програма, а се наплаќа пред издавање на Одобрението за градба.

Коефициенти утврдени со член 4 од „Правилникот за степенот на уреденост на градежното земјиште и начинот на пресметување на трошоците за уредување на градежното земјиште според степенот на уреденост Сл. Весник на РМ бр.38/2012“ и бр.65/2012 :

	Станбени објекти	Коефициенти
1.	Станбени простории	1,0
	Станбени простории со висина до 2,50м во подпокривен простор	0,2
2.	Логија затворена од три страни	0,4
	Подлогија затворена од две страни	0,3
	Балкони, тераси	0,2
	Заеднички проодни тераси	0,2
3.	Помошни простории, остава за гориво, котлара, визба	0,3
4.	Трафостаници од 35Кв во објект и надвор од објект	0,3
5	Скалишен простор и заеднички комуникации	0,3

6	Стражарници, управител, простории за одмор	0,5
7	Паркиралишта и гаражи	0,1

	Деловни и јавни објекти	Коефициенти
1.	Простории	1,0
2.	Магазини	0,5
3.	Помошни простории, остава за гориво, котлара	0,3
4.	Тафостаница до 35Кв во објект и надвор од објект	0,4
5.	Скалишен простор и заеднички комуникации	0,5
6.	Паркиралишта и гаражи	0,1
7.	Логија затворена од три страни	0,5
8.	Подлоѓија затворена од две страни	0,3
9.	Балкони, тераси	0,4
10.	Отворен наткриен простор	0,3

	Други објекти	Коефициенти
1.	Катна гаража	0,05
2.	Спортски покриени објекти	0,5
3.	Спортски отворени објекти	0,3
4.	Гасни станици и базни станици за 50% од површината на локацијата	1,0
5.	Отворени пазаришта за 30% од површината на локацијата	1,0
6.	Базени	0,2
7.	Трафостаници над 35Кв	1,0
	За објекти од група на класи Г - производство, дистрибуција и сервиси	
1	Г1 тешка и загадува;ка индустрија	0,05
2	Г2 лесна и незагадува;ка индустрија	0,05
3	Г3 сервиси	0,05
4	Г4 стоваришта	0,05
	Бензинска пумпна станица и нејзини придружни содржини (продавници, кафетерии и ресторани, авто сервиси, авто салони, помошни простории)	
1	Продажни простории на бензински пумпни станици	1,0
2	Услужни простории на бензинските пумпни станици	1,0
	Објекти од група на класи Б 5 – угостителски и туристички комплекси, хотелски комплекси и одмаралишта, и за објектите од група на класи на намена А 4 – хотел, мотел, планинарски дом и ловен дом	
1	Сите простории	0,05
	За агроберзи, откупно дистрибутивни центри или пазари, висината на трошоците за уредување на градежно земјиште, во зависност од степенот на уреденоста на градежното земјиште, се пресметува 50% од вкупно пресметаната површина согласно став 1 и 2 од овој член	

Корисниците на градежно земјиште кои ги немаат регулирано своите обврски, односно имаат изградено објекти без платен надоместок за уредување градежно земјиште или се утврдени разлики во изградената површина, ќе платат надоместок по цена што важи на денот на регулирањето на потребната документација, доколку објектот се вклопува во урбанистичкиот план.

Во случај на поголема инфлација во текот на годината, корекција на висината на надоместокот ќе изврши Советот на општината, во согласност со индексот на цените на мало дадени од Заводот за статистика на РМ.

Градоначалникот на општината, може поединечно со Решение да одобри, износот на надоместокот за уредување на градежното земјиште да се плати на рати во зависност од висината на надоместокот и оценката за важноста на објектот.

Во текот на 2018 година од надоместок за уредување на градежно земјиште ќе бидат ослободени сите јавни служби основани од општина Василево.

IV. Намена на средствата - расходи

Средствата уплатени по основ на надоместок за уредување на градежно земјиште ќе бидат наменети за уредување и опремување на градежното земјиште во населеното место од каде се уплатени согласно програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина Василево.

V. Надоместок за експропријација на земјиште

За расчистување на имотно-правните односи при пробивање на улици во индустриската зона опфатена со **Урбанистичкиот план вон населено место село Градашорци и Урбанистички план вон населено место за изградба на стопански комплекс за откуп, складирање, преработка и дистрибуција на земјоделски производи на м.в. Гладно Поле, КО Градашорци** на сопствениците ќе им се исплаќа надоместок во висина од **600,00 ден/м²**, во населените места надоместокот за експропријација ќе се исплаќа во висина од **300 ден/м²**

VI. Динамика на извршување на програмата

Програмата за уредување на градежно земјиште ќе се реализира во зависност од остварувањето на приливот на средствата.

VII. Преодни и завршни одредби

Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на општина Василево”.

Бр.08-1931/1
07.12.2017г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Крсте Панев с.р

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево (“Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува **Програмата** за изработка на урбанистички планови во општина Василево за 2018 година,

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден **05.12.2017 година.**

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Сл. Весник на РМ“ бр.199/2014, бр.44/2015), член 36 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 21 од Статутот на општина Василево (Службен гласник на општина Василево бр. бр.04/03,08/06 и 09/10), Советот на општина Василево ја донесе следната :

ПРОГРАМА
За изработка на урбанистички планови
во општина Василево за 2018 година

1. В О В Е Д

Годишната програма за изработка на урбанистички планови на општина Василево за 2018 година претставува основа за изработка и донесување на Урбанистички планови за населените места во општината, основа за уредување и опремување на градежното земјиште и е дел од потребната документација за добивање согласност за изработените планови од Министерството за транспорт и врски.

2. Планирани активности

Ф1. Урбанистичко планирање 1.550.000 денари

1. Во текот на 2017 година во општина Василево ќе се изработат следните урбанистички планови:

- 1.1 Урбанистички план за населено место Василево... 450.000 денари
- 1.2 Урбанистички план за населени места Градашорци – Ангелци i Vladievci
.....400.000 денари
- 1.3 Урбанистички план вон населено место Добрашинци кај брана
Турија..... 200.000 денари
- 1.4 Урбанистички план за населено место с.Пиперево 400.000 денари
- 1.5 Изработка на локална урбанистичко планска документација за дел од КП
бр.405 КО Нова Маала 100.000 денари
- 1.6 Измена и дополнување на Урбанистички план вон населено место
Градашорци, КО Градашорци
- 1.7 Измена и дополнување на Урбанистички план вон населено место за
стопански комплекс за производно, дистрибутивно-откупен центар за
откуп, примарна и финална обработка на земјоделски производи на дел од КП
386, м.в Гладно Поле КО Градошорци
- 1.8 Изработка на локална урбанистичко планска документација за КП бр.1359 КО
Градошорци
- 1.9 Изработка на локална урбанистичко планска документација за КП бр. 1347 и
КП бр.1204/1
- 1.10 Изработка на локална урбанистичко планска документација за КП бр.1123,
КП бр.1854, КП бр.1859 и КП бр.1855 КО Владевци ВОН Г.Р.
- 1.11 Изработка на локална урбанистичко планска документација за КП бр.1629/2,
КП бр.1691, КП бр.1709/2 КО Градошорци ВОН Г.Р.
- 1.12 Изработка на локална урбанистичко планска документација за КП бр.2/1 КО
Доброшинци ВОН Г.Р.
- 1.13 Изработка на локална урбанистичко планска документација за дел од КП
бр.965 м.в Бозгалеќ во КО Нова Маала
- 1.14 Изработка на Детален Урбанистички план за КП бр.2382 КО Василево
- 1.15 Изработка на локална урбанистичко планска документација за КП бр.1671/1 и
КП бр.1695 КО Василево ВОН Г.Р.

3. Финансирање

Средствата за активностите предвидени во точка 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5 ќе се обезбедат од Буџетот на општина Василево. Средствата за активностите предвидени во точка 1.6 1.7; 1.8 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14 и 1.15 немаат финансиски импликации на Буџетот на општина Василево за 2018 година и истите ќе се обезбедат од физички лица.

4.Завршни одредби

Во текот на годината во зависност од потребите, Програмата може да претрпи измени и дополнувања.

Начинот и динамиката на реализација на оваа Програма ќе зависи од приливот на финансиските средства.

Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Василево“.

Бр.08-1932/1
07.12.2017г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Крсте Панев с.р

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево (“Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува **Програмата** за уредување на градежното земјиште во индустриската зона на општина Василево,

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден **05.12.2017 година.**

Бр.09-1933/2
07.12.2017
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 21 став 1 точка 8 од Статутот на општина Василево (Службен гласник на општина Василево бр. бр.04/03,08/06 и 09/10), Советот на општина Василево на својата седница одржана на **05.12.2017 година** ја донесе следната:

Програма за уредување на градежното земјиште во индустриската зона на општина Василево за 2018 година

Вовед:

Оваа програма се донесува со цел превземање на активности за уредување на градежното земјиште во индустриската зона Градошорци и во другите индустриски зони во општина Василево каде врз база на донесен детален урбанистички план. Програмата е со цел да овозможи задоволување на потребите на градежната оператива за изградба на деловни и стопански објекти. Инаку во програмата се опфатени сите активности поврзани со расчистувањето на имотно правните односи (особено со приватното земјиште), расчистување на постојни инсталации и други пречки кои ќе се јават при отпочнувањето на реализацијата на програмата.

Со оваа програма се предвидува поврзување со регионалниот пат М6, пробивање и изградба на улици во самата зона, изградба на водоводна и канализациона мрежа, електрификација и изградба на други помошни објекти од областа на инфраструктурата.

Степенот на уредувањето ќе се реализира согласно динамиката на прибирање на средствата од продажбата на градежното неизградено земјиште и од надоместокот за уредување на градежното земјиште.

член 1

А. Подготвителни работи:

- ✓ Расчистување на имотно-правни односи,
- ✓ Изработка на урбанистички план и
- ✓ Изработка на инвестициона-техничка документација (проекти).

Б. Опременување на градежното земјиште со инфраструктурни објекти:

- ✓ Пробивање и изградба на улици,
- ✓ Изградба на водоводна и електрична мрежа,
- ✓ Изградба на атмосферска и канализациона мрежа,
- ✓ Изградба на други објекти од областа на инфраструктурата.

член 2

Уредувањето и опремувањето на градежното земјиште ќе се врши од средствата што ќе се прибираат од:

- ✓ Продажбата на државно неизградено градежно земјиште од: 1.000.000 денари,
- ✓ Средства од АФПРЗ во висина од : : 3.000.000 денари

Вкупно: 4.000.000

денари

член 3

ФАС. Уредување на градежно земјиште во индустриската зона во Градошорци

1. Изградба на улица во индустриска зона Градошорци од : 2.500.000 денари
2. Изградба на водоводна межа во индустриската зона од: 500.000 денари;
3. Изградба на фекална канализација во индустриската зона од: 500.000 денари;
4. Расчистување на имотноправните односи во индустриската зона од: 500.000 денари.

Вкупно: 4.000.000 денари

член 4

Оваа програма стапува во сила осмиот ден по објавувањето во Службениот гласник на општина Василево.

Бр.08-1933/1
07.12.2017г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Крсте Панев с.р

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево (“Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува **Програмата** за уредување на просторот на градежното земјиште во руралните подрачја на општина Василево за 2018 година,

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден **05.12.2017 година.**

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 21 став 1 точка 8 од Статутот на општина Василево (Службен гласник на општина Василево бр. бр.04/03,08/06 и 09/10), Советот на општина Василево на својата седница одржана на **05.12.2017** година ја донесе следната:

Програма

за уредување просторот на градежното земјиште во руралните подрачја на општина Василево за 2018 година

Вовед:

Програма се донесува со цел за уредување на просторот во определени места. Програмата е со цел да овозможи задоволување на потребите на градежната оператива за изградба и реконструкција на објекти во населените места. Инаку во програмата се опфатени сите активности поврзани со расчистување на постојни инсталации и други пречки кои ќе се јават при отпочнувањето на реализацијата на програмата.

Со оваа програма се предвидува одредени објекти сопственост на општина Василево да им се изврши одредена адаптација и прилагодување со цел да бидат во функција на граѓаните.

Ова се однесува претежно на објектите како културните домови, школските дворови, и другите комерцијални објекти кои се сопственост на општината.

Степенот на реализација на програмата ќе се реализира согласно динамиката на прибирање на средствата од Буџетот на општина Василево.

член 1

А. Подготвителни работи:

- ✓ Расчистување на имотно-правни односи доколку постојат,
- ✓ Прибирање на урбанистичка документација и
- ✓ Изработка на инвестициона-техничка документација (проекти).

Б. Опременување на објектите со инфраструктура:

- ✓ Реконструкција на објекти во месните заедници (школи културни домови и слично),
- ✓ Оградување и заштита на просторот околу објектите сопственост на општината,
- ✓ Изградба на други објекти од областа на инфраструктурата.

член 2

Уредувањето и реконструкцијата на објектите и земјиштето ќе се врши од средствата што ќе се прибираат од:

- ✓ Буџетот на општина Василево од: 7.000.000 денари,

Вкупно:

7.000.000 денари

член 3

ФДА . Уредување на градежно земјиште во населените места во општина Василево

- 1.Изградба на повеќенаменско игралиште во с.Висока Маала средства од 2.500.000 денари;
- 2.Реконструкција на кошаркарско игралиште во с.Владиевци средства од 1.500.000 денари;
- 3.Изградба на детско игралиште во паркот во с.Василево средства од 500.000 денари;
- 4.Изградба на детско забавен парк во с.Ангелци средства од 1.000.000 денари;
5. Изградба на детско игралиште во с.Владиевци средства од 1.500.000 денари;

Вкупно: 7.000.000 денари

Вки**член 4**

Оваа Програма стапува во сила осмиот ден по објавувањето во Службениот гласник на општина Василево.

Бр.08-1934/1
07.12.2017г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Крсте Панев с.р

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево (“Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува **Програмата** за изградба на системи за одведување и пречистување на отпадни води во општина Василево за 2018 година,

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден **05.12.2017 година.**

Бр.09-1935/2
07.12.2017
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 21 став 1 точка 14 од Статутот на општина Василево (Службен гласник на општина Василево бр. бр.04/03,08/06 и 09/10), Советот на општина Василево на својата седница одржана на **05.12.2017** година ја донесе следната:

**Програма
за изградба на системи за одведување и пречистување на отпадни води во општина
Василево за 2018 година**

Вовед:

Во програмата изградбата и реконструкцијата на системите за водоснабдување како дел од надлежноста за комунални дејности за 2018 година предвидени се одредени активности за кои ќе бидат обезбедени средства преку трансфери од страна на пооделни министерства и од сопствени приходи во буџетот за 2018 година.

член 1**За реализација на наведената програма предвидени се средства од:**

- Трансфери на средства од АФПРЗ, МТСП и Буџет на општина Василево
- | | |
|------------------------------------|-------------------|
| ✓ Средства обезбедени од МТСП: | 1.000.000 денари, |
| ✓ Средства од АФПРЗ во висина од : | 10.000.000денари. |
| ✓ Буџет на општина Василево | 3.000.000 денари |

Вкупно:

14.000.000 денари

Средствата ќе бидат искористени за изградба на следните капитални објекти:

- ✓ Изградба на систем за одведување и пречистување на отпадни

Бр.13	Службен гласник на Општина Василево	11 декември 2017 г.
	води во с.Ангелци и с.Градошорци денари;	6.000.000
✓	Изградба на дел од фекална канализација Василево денари	8.000.000

Вкупно: 14.000.000 денари

член 2

Овие трошоци (како капитални), исклучиво се однесуваат за изградба на системи за одведување и пречистување на отпадни води во сите населени места во општина Василево.

член 3

Оваа програма стапува во сила осмиот ден по објавувањето во Службениот гласник на општина Василево.

Бр.08-1935/1 07.12.2017г. Василево	Совет на општина Василево Претседател, Крсте Панев с.р
--	--

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево (“Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува **Програмата** за комунални дејности на подрачјето на општина Василево за 2018 година,

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден **05.12.2017 година.**

Бр.09-1936/2 07.12.2017 Василево	Општина Василево Градоначалник Марјан Јанев с.р.
--	--

Врз основа на член 36 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 21 од Статутот на општина Василево (Службен гласник на општина Василево бр. бр.04/03,08/06 и 09/10), Советот на општина Василево на својата седница одржана на 05.12.2017 година ја донесе следната :

**Програма
за комунални дејности на подрачјето на општина Василево за 2018 година**

Програмата која се однесува на комуналната сфера се донесува со цел да се постигнат одредени ефекти во одржувањето на улиците, патиштата, локалните депонии, атмосферската канализација, гробиштата, зелените површини, водоводната мрежа, урбаната опрема, парковите со цел подобрување и унапредување на животната средина во општина Василево.

член 1

Реализација на програмата ќе зависи од приходите предвидени во буџетот од:

- ✓ Надоместокот за заедничка потрошувачка каде се предвидени средства од: 715.440 денари,
 - ✓ Буџет на општина Василево средства во висина од: 2.100.000 денари
- Вкупно: 2.815.440 денари**

член 2

Ј-Трошоци се однесуваат во надлежноста на комуналните дејности за одржување на улици, патишта, депонии, канали, паркови, гробишта и други јавни површини во општината

J20. Одведување и прочистување на отпадни води во Василево

- | | |
|--|---------|
| 1. Чистење на канали во Ангелци, Градошпорци, Седларци денари, | 100.000 |
| 2. Чистење на канали во Чанаклија, Нова Маала и Доброшинци денари, | 100.000 |
| 3. Чистење на канали во Радичево, Дукарино и Сушево денари, | 100.000 |
| 4. Чистење на канали во Василево и Пиперево денари | 100.000 |
| 5. Чистење на канали во Владевци денари | 100.000 |

Вкупно: 500.000 денари

J40 . Јавна чистота

- | | |
|---|---------|
| 1. Чистење и одржување на диви депонии во сите населени места од: денари, | 400.000 |
| 2. Чистење и одржување на гробиштата во населените места средства од: денари, | 600.000 |
| 3. Чистење, транспорт и метење на улици од цврст отпад средства од: денари, | 300.000 |

Вкупно: 1.300.000 денари

J70. Одржување и користење на паркови и зеленило

- | | |
|--|---------|
| 1. Одржување на паркови во Василево, Пиперево, Ангелци и Градошпорци денари, | 215.440 |
| 2. Одржување на зелени површини во другите населени места од: денари | 100.000 |

Вкупно: 315.440 денари

J80. Други комунални услуги

- | | |
|--|--|
| 1. Посипување и порамнување на локални земјени патишта и улици во сите населени места во општина Василево: | |
|--|--|

од вкупно : **700.000**

денари

член 3

Оваа програма стапува во сила осмиот ден по објавувањето во Службениот гласник на општина Василево.

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево (“Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува **Одлуката** за утврдување на висината на пазарната вредност на недвижниот имот на територијата на општина Василево,

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден **05.12.2017 година.**

Бр.09-1937/2
07.12.2017
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев с.р.

Врз основа на член 36 став 1 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ број 5/2002), како и врз основа на член 5 од Законот за даноците на имот (Службен весник на РМ број 61/04, 92/07 и 108/08 година) и член 21 од Статутот на општина Василево, (“Службен гласник на Општината бр. 10/06) Советот на општина Василево на својата седница одржана на 05.12.2017 година ја донесе следната :

Одлука за утврдување на висината на пазарната вредност на недвижниот имот на територијата на општина Василево

член 01

Согласно Одлуката на Владата на РМ под број 19-2461/1 од 22.06.2005 година се донесе Методологија за утврдување на пазарната вредност на недвижниот имот (Сл. Весник на РМ бр. 50/05, 40//10, 46/10 и 183/2011). Со оваа методологија се утврдува пазарната вредност на недвижен имот, како основа за пресметување на данокот за имот, данокот за наследство и подарок и данокот на промет на недвижности.

член 02

Пазарната вредност на недвижниот имот како вредност на имотот која може да се постигне во слободниот промет на настанување на даночната обврска се утврдува за следниве видови на недвижен имот:

- ✓ Згради (Станови во колективни станбени згради, куќи, канцеларии, дуќани деловни простории, хотели мотели и објекти за одмор и рекреација, бензински пумпи ресторани кафани кафулиња и деловни згради);
- ✓ Земјишта (Земјоделско, градежно, шуми и пасишта);
- ✓ Други градежни објекти (Гаражи, помошни објекти како што се: амбари,штали,плевни,шупи и друго).

член 03

Пазарната вредност на зградите, земјиштата и другите градежни објекти се утврдува во пресметковни бодови по м2 функционална површина за зградите и другите градежни објекти и по м2 површина за земјишта, во зависност од видот на имотот и според основни и дополнителни елементи содржани во методологијата и во обрасците кои се нејзин составен дел.

член 04

Функционалната површина на индивидуална стамбена зграда (куќа) се пресметува како збир на подните површини меѓу внатрешните ѕидови на собите, ходниците и другите простории, како и 25% од површините на терасите, 50% од површините на балконите, 75% од површината на ложиите, 30% од површината на подрумот и 70% од површината на поткровјето на кое парапетниот (надворешен) ѕид е повисок од 1,20 метри.

Функционалната површина се определува според соодветна документација а ако таква не постои со мерење.

член 05

Како основни елементи за утврдување на пазарната вредност за зградите се: Вид на градба, меѓукатна конструкција, кровна конструкција, вид на инсталација, лифт, подна површина, санитарија, фасадна столарија(прозорци), врати, фасада, изолација и ексклузивност. Под ексклузивност од предходниот став на членот се подразбира посебен вид на градба со употреба на висококвалитетни градежни материјали.

Како дополнителни елементи според кои се утврдува пазарната вредност се: катноста на објектот, микролокацијата, макролокацијата и атрактивноста на објектот кои како критериуми се додаваат на градежната вредност на оваа методологија и преставуваат пазарна вредност на зградите.

Што се однесува до деловните згради и деловните простории покрај основните и дополнителните елементи се пресметува и ексклузивноста, атрактивноста, близината до магистрални патишта со примената на факторот ако се наоѓаат во комплекс на прометно место. Доколку овие стопански згради се наоѓаат во рурална средина пазарната вредност се утврдува врз база само на градежната вредност.

Истите критериуми наведени во овој член се однесуваат на административните згради и административните простории понатаму на производствените погони, магацини, хали, стоваришта, бензински пумпи и други деловни простории кои се наоѓаат во нашата општина.

член 06

При утврдување на градежното земјиште се зема во предвид и локацијата на населените места при што се утврдени три зони на населени места:

ред број	Земјиште во градежниот опфат	Износ во денари:
1	<p>Василево</p> <p>Ангелци</p> <p>Градашорци</p> <p>Пиперево</p> <p>Сушево</p> <p>Владевци</p>	<p>ПРВА</p> <p>ЗОНА</p> <p>250 ден М2</p>
2	<p>Доброшинци</p> <p>Нова Маала</p> <p>Чанаклија</p> <p>Дукатино</p> <p>Радичево</p>	<p>ВТОРА</p> <p>ЗОНА</p> <p>150 ден М2</p>
3	Едрениково	

Седларци	ТРЕТА ЗОНА	100 ден М2
Висока Маала		
Нивичино		
Варварица		
Требичино		
Кушкулија		

- А** Градежното земјиште во индустриските зони Василево, Градашорци и Владевци ќе се пресметува по 600 ден/м²
За пресметување на макро локацијата при утврдување на пазарната вредност на недвижен имот ќе се земат XVI , XVII и XVIII зона од Методологијата согласно
- Б** утврдените зони по населени места
- В** За останатото градежно земјиште кое е во градежниот опфат на сите населени места е поделено во три зони кои се дадени во посебна табела.

член 07

Пазарната вредност на земјоделското земјиште, шумите и пасиштата се зема во предвид земјоделската култура и класа, стрмнина, длабочина, ерозија, можност за иригација, користење на машинерија, апсорпција на вода и слично дадено во табели по катастарски општини:

р.број	Катастарски општини	Класа 1/2	Класа 3/4	Класа 5	Класа 6	Класа 7	Класа 8
1	КО-Ангелци	50	40	30	20	15	10
2	КО-Василево	50	40	30	20	15	10
3	КО-Висока Маала	30	20	15	15	10	10
4	КО-Владиевци	50	40	30	20	15	10
5	КО-Доброшинци	50	40	30	20	15	10
6	КО-Градашорци	50	40	30	20	15	10
7	КО-Дукатино	40	30	20	20	15	10
8	КО-Едрениково	40	30	20	15	10	10
9	КО-Нивичино	15	15	10	10	5	5
10	КО-Нова Маала	40	30	20	20	10	10
11	КО-Пиперево	50	40	30	20	15	10
12	КО-Сушево	50	40	30	20	15	10
13	КО-Требичино	20	10	10	5	5	5
14	КО-Седларци	40	30	20	15	10	5
15	КО-Чанаклија	40	30	20	20	15	10
16	КО-Радичево	50	40	30	20	15	10
17	КО-Варварица	20	20	10	10	5	5

член 08

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на општината Василево“, а ќе се применува од 01 Јануари 2018 година.

Бр.08-1937/1
07.12.2017г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Крсте Панев с.р

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево (“Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува **Програмата** за работа во областа на располагањето со градежно земјиште во сопственост на Р.М. на подрачјето на Општина Василево за 2018 година,

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден **05.12.2017 година.**

Бр.09-1938/2
07.12.2017
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев с.р.

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 5/02) и член 21 од Статутот на општина Василево (Службен гласник на ОВ бр. 04/03, 08/06 и 09/10) Советот на ОВ на својата редовна седница ја донесе следната:

ПРОГРАМА

за работа во областа на располагањето со градежно земјиште во сопственост на Р.М. на подрачјето на Општина Василево за 2018 год.

Вовед

- Општ дел

Со донесување на новиот закон за градежно земјиште (сл.весник на Р.М. бр.17/2011) градежното земјиште може да биде во сопственост на Р.М., општините, домашни и странски правни и физички лица.

Сопственоста на градежното земјиште создава права и обврски. Сопственоста на

градежното земјиште вклучува: право на градење на земјиштето, право на користење, пренесување на правото на градење на други лица и отуѓување на градежното земјиште. Одлука за стекнување на сопственост на градежното земјиште во атарот на општина Василево, донесува Советот на општина Василево.

Со градежното земјиште сопственост на Република Македонија управува Владата на Р.М.

Градежното земјиште наменето за општа употреба можат да го користат сите правни и физички лица, општините, општините на градот Скопје и градот Скопје. Правото на користење Владата на Р.М.може да го пренесе на општините.

Сопственоста на градежното земјиште ја опфаќа неговата површина и се она што е со него трајно поврзано, а се наоѓа над или под површината.

Градежното земјиште е добро од општ интерес за Р.М. а уредувањето на градежното земјиште е од јавен интерес и го врши општината. Градежното земјиште може да биде изградено и неизградено, уредено и не уредено. Изградено градежно земјиште е земјиште на кое е изградено објект од траен карактери земјиштето што служи за редовна употреба на објектот во граници на градежната парцела.

Уредено градежно земјиште е земјиште опремено со комунална инфраструктура, додека неуредено е земјиштето на кое нема изградено комунална инфраструктура.

Градежно земјиште е земјиште кое е планирано со урбанистички план или урбанистичка документација.

На територијата на Општина Василево, се стационирани седумнаесет населени места и тоа: Василево, Пиперево, Градашорци, Ангелци, Седларци, Едрениково, Владиевци, Сушево, Доброшинци, Нова Маала, Висока Маала, Чанаклија, Радичево, Дукадино, како и Трибичино, Нивичино и Варварица кои скоро се иселени. Седиштето на Општината е во населбата Василево. Населеното места Василево со одлука бр. 07-333/1 од 02.06.1999 годна е покриено со генерален урбанистички план за село, населено место Сушево со Општ акт со Одлука бр 07-683/2 од 15.12.1988 година, населено место Нова Маала со Општ акт со Одлука бр. 07-374/1 од 14.07.2000 година, населените места Ангелци и Градошорци, со Општ акт со Одлука бр. 07-133 од 01.08.1997 година, населено место Владиевци со Урбанистичка документација со Одлука бр. 02-2876/1 од 23.06.1971 година, населено место Пиперево со Урбанистичка документација со Одлука бр. 02-867/1 од 31.12.1987 година, а за населените места Доброшинци, Седларци, Чанаклија, Едрениково, Радичево и Дукадино постои градежен опфат за населено место со кои согласно законските прописи се издава документација за градба. Општина Василево има донесено Урбанистички план вон населено место – с. Градошорци со Одлука бр. 07-

1602/1 од 06.11.2006 година, Урбанистички план вон населено место Градошорци за стопански комплекс за производно дистрибутивен откупен центар за откуп, примарна и финална обработка на земјоделски производи на дел од КП бр. 386, МВ Гладно поле, КО Градошорци.

Градежна парцела е дел од градежното земјиште, чии граници се утврдени со урбанистички план или урбанистичка планска документација и може да се состои од една, од дел или повеќе катастерски парцели. Објект од траен карактер е објект изграден со документација (одобрение) и заведен во јавните книги за недвижности, а објект од времен карактер е објект поставен со одобрение за поставување до реализација на урбанистички план или урбаноистичка документација. Времените објекти не се дел од градежното земјиште и врз основа на нив не може да се стекне сопственост на градежното земјиште.

Инфраструктурен објект може да биде подзена или надземна градба за инсталаци од комуналната инфраструктура.

Прометот на градежното земјиште е слободен.

Градежното земјиште сопственост на РМ може да се оптуѓи, даде на користење (концесија или јавно приватно партнерство), даде под долготраен и краткотраен закуп, размена или да се востановат други стварни права.

- Просторен опфат и предмет на Програмата

Предметот на програмата е менаџирање со градежното земјиште во сопственост на Р.М што се наоѓа на територијата на општина Василево дефинирана според територијалната организација на РМ, за време на календарската 2018 година.

За да може да се врши отуѓување, давање под закуп на градежното земјиште изработена е мапа на општината со локаци на државното градежно земјиште.

Важен фактор на оваа постапка е и категоријата урбанистички план односно урбанистички планови врз основа на кои се издава одобрение за градба.

Во текот на годишната програма за 2018 година се предвидува предмет на менаџирање со градежното земјиште во сопственост на РМ да бидат градежните парцели што се наоѓат на териториите на следните населени места и локалитети:

- Градошорци вон населено место
- Населено место Василево – пред донесување на урбанистички план
- Населено место Пиперево – пред донесување на урбанистички план
- Населено место Владиевци – пред донесување на урбанистички план
- Населено место Ангелци Градошорци – пред донесување на урбанистички план

- Основи за изработка на програмата

- Законски основ

Законски основ на програмата за управување со градежно земјиште се Закон за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ 5/2002), Закон за градежно земјиште (Сл.Весник на РМ бр 17/2011 од 11.02.2011) и член 21од Статутот на Општина Василево (Сл.Гласник бр 04/03, 08/06 и 09/10)

- Основни плански документи

Други документи потребни за изработка на Програма се следните стратешки развојни и плански документи донесени на локално ниво.

Стратегија за рурален развој на општина Василево за плански период од 2007 до 2017, со визија Општина Василево – посакувано место за жителите инвеститорите и туристите со погодни услови за брз социјален, економски и културен развој, развиена инфраструктура и чиста и здрава животна средина и - цел - постигнување на одржлив развој на руралните подрачја.

Рурален туристички акциски план за општините Ново село, Василево, Босилово и Струмица односно регионот Струмица за плански период од 2007 година до 2017 година со главана цел за развој на регионален плански туризам заснован од визијата за туризмот Регионот Струмичка котлина – препознатлива еколошка чиста средина ,со природни реткости ,развено туристичка инфраструктура со развиена туристичка понуда со традиционална храна.

Генерален урбанистички план на Василево усвоен од Советот на општина Василево со Одлука бр 07-333/1 од 02.06.1999 година.

Урбанистички план за вон населено место Градошорци усвоен од Советот на општина Василево со Одлука бр 07-1602/1 од 06.11.2006 година.

Лица вклучени во изработка на Програмата

- ранко Андонов, дипломиран економист, советник комунален инспектор
- имона Шонтевска, дипломиран инженер архитект, соработник за уредување на градежно земјиште
- бавка Стојчева, дипломиран првник, соработник за утврдување и наплата на даноци и такси
- цо Митев, дипломиран економист, соработник во одделението за финансии

ГЛАВИ НА ПРОГРАМАТА**1.Цели на програмата**

- Општи цели на Програмата

Обезбедување на услови за социо-економски развој на општината, преку правење просторни услови за развој на населените места.

- Конкретни цели на програмата за населени места, урбани блокови и локалитети.

Заинтересираните граѓани во изградба на сопствени простории за обавување на предвидената дејност можат да ја реализираат својата потреба, согласно усвоената урбанистичка документација за населените места, а со тоа да придонесат за развој на своето населено место, преку користење на локалните ресурси, вработување на лица, обезбедување подобри услови за живеење.

2.Обем и преглед на градежното земјиште што е предмет на Програмата (групирани по урбанистички план)

- Листа на градежни парцели што ќе бидат предмет на менаџирање во тоа населено место или локалитет.

- Графички прилог со обележани градежни парцели што ќе бидат предмет на менаџирање во тоа населено место или локалитет, идентификувани со број на градежните парцели.

- Детален преглед на градежни парцели (групирани по предвидена активност)

А. Градежни парцели што ќе бидат предмет на оптуѓување по јавно надавање

Табела за следните информации

- Број на градежна парцела
- Вкупна површина на градежна парцела
- Намена на земјиштето(основна каласа)
- Намена на земјиштето(опис)
- Броеви на катастерските парцели во состав на градежната парцела --Површина за градба
- Бруто развиена површина
- Процент на изграденост
- Коефициент на изграденост
- Максимално дозволена површина
- Почетна/Утврдена цена по метар квадратен,и
- Вкупна почетна/утврдена цена

Б.Градежни парцели што ќе бидат предмет на издавање долготраен закуп по пат на надавање

Табела со следните информации

- Број на градежна парцела
- Вкупна површина на градежна парцела
- Намена на земјиштето(основна каласа)
- Намена на земјиштето(опис)
- Броеви на катастерските парцели во состав на градежната парцела
- Површина за градба
- Бруто развиена површина
- Процент на изграденост
- Коефициент на изграденост
- Максимално дозволена површина

-Почетна/Утврдена цена по метар квадратен за годишна закупнина,

-Вкупна почетна/утврдена цена и

-Времетраење на закуп

В.Градежни парцели што ќе бидат предмет на издавање краткотраен закуп по пат на издавање

Табела со следните информации

- Број на градежна парцела
- Вкупна површина на градежна парцела
- Намена на земјиштето(основна каласа)
- Намена на земјиштето(опис)
- Броеви на катастерските парцели во состав на градежната парцела --Површина за градба
- Бруто развиена површина
- Процент на изграденост
- Коефициент на изграденост
- Максимално дозволена висина
- Катност
- Почетна/Утврдена цена по метар квадратен,и
- Вкупна почетна/утврдена цена
- Времетраење на закуп

Г.Градежни парцели што ќе бидат предмет на давање на користење заради давање на концесија или јавно приватно партнерство

Табела со следните информации

- Број на градежна парцела
- Вкупна површина на градежна парцела
- Намена на земјиштето(основна каласа)
- Намена на земјиштето(опис)
- Броеви на катастерските парцели во состав на градежната парцела --Површина за градба
- Бруто развиена површина
- Процент на изграденост
- Коефициент на изграденост
- Максимално дозволена висина
- Катност
- Основа за давање на земјиштето на користење (концесија или ЈПП)
- Заинтересирано правно лице (компанија)
- Предвидени услови за договорот

3.Маркетинг стратегија за промоција на градежно земјиште што е предмет на оваа програма**Дефинирање на целна група за одделни групи на градежни парцели**

- Определување на маркетинг стратегија започнува со дефинирање на целната група на инвеститори т.е претпоставување на заинтересираните страни за купување или изнајмување на одредени делови од градежното земјиште.

- Со оглед на различна намена и местополжба на градежното земјиште што ќе биде понудено, логично е целните групи за одделни локации да бидат различни, а согласно урбанистичките планирања на општината за секој плански простор опфатен со урбанистички планови.

- Заинтересираните страни се всушност потенцијалните купувачи или изнајмувачи на

дражавно градежно земјиште и идни инвеститори на објекти односно ја претставуваат целната група на активностите од маркетинг стратегијата.

Дефинирање на најфикасните маркетинг пристапи, алатки и канали

- Идентификувањето на најфикасните маркетинг пристапи, алатки и канали за комуницирање, за промовирање на понудата до заинтересираните страни, преку разни медиуми, реклами, постери, јавни повици и сл. во зависност од расположливите ресурси на општината, во однос на постоењето на претходно наведените можности за маркетинг промовирање.

Дефинирање на опфатот и трошоците поврзани со имплементација на маркетинг стратегијата

- Со цел минимизирање на финансиските трошоци поврзани со објавата на огласи на отуѓување, односно давање под закуп на градежното земјиште се предвидува градежните парцели што се предмет на годишната програма да се објават на турнуси, према заинтересираноста на граѓаните.

- Секој турнос би опфатил објавата на огласи за градежните парцели што се наоѓаат во состав на одредени населени места, урбани блокови или локалитети. Динамиката на реализација мора јасно да посочи кои градежни парцели ќе се објават во кој турнос и кога би се реализирала објавата за тој турнос.

Дефинирање на временската рамка за имплементација на маркетинг стратегијата

- Маркетинг пристапот, алатките и каналите за комуницирање т.е. промовирање се лимитирани од повеќе аспекти, но главно од финансиската моќ на општината, а при тоа запазувајќи го законскиот минимум на јавно огласување.

- Како и да е, маркетинг стратегијата мора да обезбеди испраќање на вистинска, навремена и прецизна информација на вистинска адреса.

Лица задолжени за имплементација на маркетинг стратегијата

- Од страна на општината е формирана комисија за продажба на градежното земјиште во државна сопственост која ќе ја спроведува целата постапка за отуѓување на земјиштето.

4. Динамика на реализација на програмата

- Број на турноси за објавување на оглас, временски период за објавување на огласите и раподелба на градежните парцели на турноси

- Со цел минимизирањето на финансиските трошоци поврзани со објавата на огласи за отуѓување, се предвидува градежните парцели предвидени во оваа годишна програма за отуѓување во 2018 година т.е. давање под закуп да бидат во четири турноси за повеќе локалитети во општината Василево.

Пропишување на условите за надавање.

- Определувањето на висината на депозитот за учество од минимум 10 %.
- Определување на интернет страницата на која ќе се врши надавањето,
- Одредување на услови за учество и пропишување на други обврски, или наведување на останатите релевантни информации во врска со надавањето, ќе го врши комисијата за спроведување на отуѓувањето на градежното земјиште во согласност на законските прописи од таа област.

Лица надлежни за реализација на програмата

- Формираната комисија за продажба на градежното земјиште од страна на општината, која ќе ја спроведува целата постапка за отуѓување на земјиштето, ќе биде надлежна за реализација на програмата.

5. Проценка на финансиските приливи по основ на реализација на програмата (Приходна страна на програмата)

- Проценката на финансиските приходи се прави кумулативно за секое населено место одделно, според просечната пазарна цена за метар квадратен градежно земјиште по зони во тоа населено место или локалитет и во согласност со правилникот со определени цени на градежното земјиште по зони, излезен во сл. весник а издаден од министерството за транспорт и врски.

6. Проценка на финансиските сретства потребни за реализација на програмата

(Расходна страна на програмата)

- Финансиските средства потребни за реализација на програмата се состојат од збир на проценетите финансиски средства потребни за реализирање на следните активности:

1. Трошоците по основ на администрирање на постапките за отуѓување, односно давање под закуп градежно земјиште;
2. Трошоци по основ на експроприација;
3. Трошоци по основ на купување на градежно земјиште од физички и правни лица ;
4. Трошоци за промовирање, односно рекламирање на градежните локации што ќе бидат предмет на отуѓување, односно давање под закуп на градежното земјиште.

7. Преодни и завршни одредби

- Програмата ја усвојува советот на општината.
- Програмата може да се изменува и дополнува на начин и постапка исто по која се донесува.
- За спроведување на оваа програма надлежен е градоначалникот на општината.

-Програмата влегува во сила од денот на објавувањето на службениот гласник на општината.

Бр.08-1938/1
07.12.2017г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Крсте Панев с.р

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево (“Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува **Програмата** за активностите на Општина Василево во областа на заштитата и спасувањето,противпожарната заштита и справување со кризи во 2018 година,

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден **05.12.2017 година.**

Бр.09-1939/2
07.12.2017
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев с.р.

Врз основа на член 34 и 123 став 4 од Законот за заштита и спасување („Службен весник на РМ“ бр. 36/04, 49/04, 86/08, 124/10 и 18/11) и член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) Советот на општина Василево на својата седница ја донесе следната :

ПРОГРАМА

за активностите на Општина Василево во областа на заштитата и спасувањето, протипожарната заштита и справување со кризи во 2018 година

Вовед

Со оваа Програма се остваруваат заедничките интереси и активности во областа на заштитата и спасувањето, против пожарната заштита и справувањето со кризи, кои претставуваат активности од јавен интерес. Според законските одредби општина Василево овие активности ќе ги остварува преку:

- Општинскиот штаб за заштита и спасување;
- Просторните сили за заштита и спасување,
- Во соработка со РЦУК, ДЗС и ТППЕ - Струмица

1. Цели

Основни цели на Програмата за активностите на општина Василево

во областа на заштитата и спасувањето против пожарната заштита и справувањето со кризи се:

- заштита и спасување на луѓето и материјалните добра од природни непогоди, пожари во населени места , во шуми, отворени простори поплави и др.
- заштита и спасување на луѓето животната средина , материјалните добра , природните богатства , животинскиот и растителниот свет и културното наследство од природни непогоди и други несреќи.
- создавање на услови и можности за организирано остварување и реализација на заштитата на луѓето и материјалните добра
- обезбедување на навремено истакнување на опасноста , благовремено откривање и елиминирање на причините за настанување на пожарот и други видови на непогоди
- обезбедување на услови и можности за соодветна организација, опременост и координираност на силите за заштита и спасување, справување со кризи и противпожарна заштита

2. Активности

За реализација и остварување на оваа Програма, активностите на Општината и Советот ќе бидат насочени кон создавање на максимални услови за реализирање на програмските определби во доменот на противпожарната заштита и спасување како и заштита и спасување во услови на разни

видови непогоди, кризни појави и други несреки во мир.

Бидејќи Општина Василево нема организиран постојана протипожарна служба која ќе делува на својата територија и секојпат е покриена од ТППЕ од Струмица.

Во оваа насока, општината ќе се насочи на формирање на едно одделение од 10-15 луѓе, кои ќе работат на повик и ќе бидат анагажирани на територијат на цела Општина Василево. Во составот на одделението ќе бидат опфатени претежно луѓе од ЛПКД - Турија Василеви и други граѓани кои ќе пријават интерес за оваа дејност.

Со Програмата е предвидено да за оваа одделение со организирани обуки, спроведени од ТППЕ - Струмица или други субјекти, биде обучено да делува во спречување на пожари или активно да учествува при гаснење на пожари.

Конкретни програмски активности

- Одделението ќе дејствува правовремено при спречување на појава на почетни пожари на отворен простор и во шума се до пристигнувањето на местото зафатено со пожар на надлежните органи;
- Постојано ќе учествува како испомош на ТППЕ
- Струмица, и ќе биде под негова надлежност на подрачјето зафатено со пожар;
- Постојано ќе соработува со други субјекти надлежни органи и тела (ЦУК и ДЗС);
- Учествува во справување со други ризици и непогоди на територијата на Општина Василево;

3. Финансирање

Финансирањето на активностите од областа на заштитат и спасувањето, спаувањето со кризни состојби и дејствувањето на оваа одделение , утврдени според оваа Програма ќе бидат релизирани од :

- Средства од Буџетот на Општина Василево;
- Наплатени премии од осигурување на имот од пожари
- Наплатени премии од осигурување на моторни возила
- Средства од наплатени парични казни за сторени прекршоци од областа на заштитат од пожари и експлозии

Распоредување на финансиските средства:

Ред. бр.	Намена	Износ
1.	Надоместок за гориво и масла	20 000
2.	Надоместоци за дневници	40 000
3.	Набавка на заштитна опрема	20 000
4.	Посетување на обуки	20 000
5.	Други активности	10 000
	Вкупно	110 000

За спроведување на оваа програма се грижи Градоначалникот на Општина Василево. Општина Василево во соработка со Општинскиот штаб за заштита и спасување, Дирекцијата за заштита и спасување, Центарот за управување со кризи и други надлежни органи и тела, ќе го следат спроведувањето на оваа Програма и активно ќе учествуваат во нејзината реализација, како и во покренувањето на иницијативи, давање на мислења и поднесување на предлози во врска со остварувањето на програмските цели и активности.

Оваа програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Василево“.

Бр.08-1939/1
Василево
07.12.2017г.
Василево

Совет на општина
Претседател,
Крсте Панев с.р

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево (“Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува **Програмата** за работа на Советот на општина Василево за 2018 година,

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден **05.12.2017 година.**

Бр.09-1940/2
07.12.2017
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/02), член 21 точка 3 од Статутот на општина Василево (“Службен гласник на ОВ” бр.04/03, 08/06 и 09/10), Советот на општина Василево на својата редовна седница ја донесе следната:

**Годишна програма
за работа на Советот на општина Василево во 2018
година**

Вовед

Советот на општина Василево Годишната програма за работа ја донесува врз основа на законите кои се ставени во надлежност на Советите на единиците на локалните самоуправи, Стратешките цели за развој на општина Василево како и врз основа на Стратешкиот план за развој на струмичкиот микро регион кој план беше донесен минатата година.

Во Годишната програма се внесени предлози кои се дадени од страна на членовите на комисијата за изработка на оваа предлог-програма, Градоначалникот на општината, општинската администрација, јавното претпријатие и јавната установа кои се основани од страна на општината. Во Годишната програма за работа на Советот на општина Василево можат да бидат внесени и предлози дадени од страна на месните заедници, здруженија на граѓани како и од страна на заинтересирани субјекти.

Во Годишната програмата за работа на Советот на општина Василево се наведени називите на одлуките и другите општи акти и прашања и теми што ќе ги разгледува Советот на своите седници, субјектите кои се задолжени за нивно изготвување, предлагачот на актите и другите документи како и роковите кога тие документи треба да се разгледат или донесат.

Оваа Годишната програма е поделна на два дела односно на истата ќе се извршува во две полугодии од тековната година. Првиот дел ги опфаќа месеците од јануари до јуни, додека вториот дел ги опфаќа месеците од јули до декември 2018 година.

Прво полугодие

Јануари - Јуни

3. Извештај за реализација на Програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и улици во 2017 година.
Носител на извештајот: Градоначалник на општина Василево.

4. Извештај за реализација на Програмата за уредување на градежно земјиште во 2017 година.

Носител на извештајот: Градоначалник на општина Василево

- 3.IV Квартален финансиски извештај за извршување на Буџетот на општина Василево за 2017 година

Предлагач: Градоначалник на општина Василево.

1. Извештај за реализација на Програмата за проширување на уличното осветлување во општина Василево за 2017 година.

Носител на извештајот: Градоначалник на Општина Василево.

2. Извештај за реализација на проекти за изградба на локалните водоводи и системи за канализација во 2017 година.

Носител на извештајот: Градоначалник на општина Василево.

3. Информација за состојбата на шумите на територијата на општина Василево

Носител на информацијата: подрачното министерство за земјоделие, шумарство и водостопанство во Струмица.

4. Разгледување на соработката на општина Василево со НВО-ии на подрачјето на општина Василево.

Носител на информацијата: Градоначалник на општина Василево.

5. Извештај од Ветеринарна станица Струмица за опфатеноста од заразни заболувања на животните на подрачјето на општина Василево.

Носител на извештајот: Ветеринарна станица.

6. Информација за можноста за користење кредит на земјоделците при вршењето на земјоделската дејност и начинот на регистрирање за земјоделец.

Носител на информацијата: подрачното министерство за земјоделие, шумарство и водостопанство во Струмица.

7. Извештај на територијалната противпожарна единица - Струмица од настанатите пожари на територијата на општина Василево во 2017 година.

Носител на извештајот: ТПЕ - при општина Струмица.

8. Извештај за исправноста на водата за пиење од водоводите од населените места на општина Василево.

Носител на извештајот: Заводот за здравствена заштита - Струмица.

9. Тромесечен извештај за работата на ОУ “Гоце Делчев” Василево.
Предлагач: ОУ „Гоце Делчев „ Василево.
10. Завршна сметка на Буџетот на општина Василево за 2017 година.
Предлагач: Градоначалник на општина Василево.
11. Извештај по завршната сметка на Буџетот на општина Василево за 2017 година.
Носител на извештајот: Градоначалник на општина Василево.
12. I Квартален финансиски извештај за извршување на Буџетот на општина Василево за 2018 година.
Предлагач: Градоначалник на општина Василево
13. Годишна сметка и Извештај за работата на ЈП “Турија“ - Василево во 2017 година.
Предлагач: ЈП “Турија“ Василево.
14. Програма за работа на ЈП “Турија“ Василево во 2018 година.
Предлагач: ЈП “Турија“ - Василево;
15. Информација за состојбите и актуелните прашања во искористувањето на хидро - мелиоративните системи во општина Василево.
Носител на информацијата: Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство - ПЕ - Струмица и ВП Струмички Слив.
16. Информација за состојбата на безбедноста на сообраќајот во општина Василево во првата половина на 2018 година.
Носител на информацијата: МВР Струмица.
17. Информација за состојбата на јавниот ред и мир во општина Василево во првата половина на 2018 година.
Носител на информацијата: МВР Струмица.
18. Информација за опфатеноста на населението и просторните услови за здравствена заштита во општина Василево.
Носител на информацијата: Медицински центар - Струмица.
19. Информација за состојбата на пороите и коритата на реките со програма за одржување.
Носител на информацијата: ВП “ Струмички Слив“ Струмица.
20. Извештај од работата на Инспекторот Советник за сообраќај и патишта во првата половина на 2018 година.
Носител на извештајот: Инспектор - Советник за сообраќај и патишта.
21. Извештај од работата на Советникот - даночен инспектор во првата половина на 2018 година.
Носител на извештајот: Советник- даночен инспектор.
22. Извештај од работата на Советникот урбанистички-градежен инспектор во првата половина на 2018 година.
Носител на извештајот: Советник урбанистички-градежен инспектор.
23. Извештај од работата на Советникот - просветен инспектор во првата половина на 2018 година.
Носител на извештајот: Советник - просветен инспектор.
24. Годишен Извештај за работата на одделението за финансиски прашања на општина Василево.
Носител: Раководител на одделението за финансиски прашања на општина Василево.
25. Годишен Извештај за работата на одделението за финансиски прашања на општина Василево.
Носител: Раководител на одделението за финансиски прашања на општина Василево.
26. Информација за структурата, влијанието и меѓусебната соработка на верските заедници во општина Василево.
Носител на информацијата: Комисија за општествени дејности
27. Извештај за работата на комуналниот инспектор на општина Василево во првата половина во 2018 година.
Носител на извештајот: Комунален инспектор
28. Годишен извештај од работата на ОУ “Гоце Делчев” Василево.
Носител на извештајот: ОУ “Гоце Делчев” Василево.
29. II Квартален финансиски извештај за извршување на Буџетот на општина Василево за 2018 година.
Предлагач: Градоначалник на општина Василево.
30. Полугодишен Извештај за работата на Градоначалникот во првото полугодие од 2016 година.

Второ полугодие

Јули - Декември

31. Информација за состојбата со екологијата на територијата на општина Василево.
Носители на информацијата: Министерство за заштита на животната средина - ПЕ - Струмица и Еколошки друштва.
32. Информација за користење и одржување на регионалната депонија во Доброшинци.

Носител на информацијата: ЈП “Комуналец“ Струмица.

33 Информација за узурпирано земјиште на подрачјето на општина Василево.

Носител на информацијата: Министерство за финансии - Одделение за имотно правни работи - Струмица.

34 Информација за состојбата со шумите, пошумувањето и настанатите штети од пожарите на територијата на општина Василево.

Носител на информацијата: Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство - ПЕ - Струмица и МВР Струмица.

35 Информација за опфатеноста на домашните животни со ветеринарна заштита.

Носител на информацијата: Ветеринарна станица.

36. III Квартален финансиски извештај за извршување на Буџетот на општина Василево за 2018 година.

Предлагач: Градоначалник на општина Василево.

37. Информација за просторните и другите услови за работа и успехот во основното образование во општина Василево.

Носител на информацијата: Министерство за образование и физичка култура и ОУ “Гоце Делчев“ - Василево.

- Програма за работа на ОУ „ Гоце Делчев,, Василево за учебната 2018/2019.

Предлагач: ОУ вГоце Делчевг Василево.

- Информација за состојбата со јавна чистота со Програма за јавна чистота.

Носител на информацијата: ЈП “Турија“ Василево.

- Нацрт - урбанистички планови за 2019 година.

Предлагач: Градоначалник на општина Василево.

- Извештај за работа на комуналниот инспектор на општина Василево во втората половина на 2018 година.

Носител на извештајот: Комунален инспектор.

- Информација за состојбата на безбедноста на сообраќајот во општина Василево во втората половина на 2018 година.

Носител на информацијата: МВР Струмица.

- Тромесечен извештај за работата на ОУ “Гоце Делчев” Василево за учебната 2018/2019 година.

Носител на извештајот: ОУ “Гоце Делчев” Василево

- Информација за состојбата на јавниот ред и мир во општина Василево во втората половина на 2018 година.

Носител на информацијата: МВР Струмица.

- Предлог-Програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и улици во 2019 година.

Предлагач: Градоначалник на Општина Василево

- Предлог-Програма за уредување на градежно земјиште во 2019 година.

Предлагач: Градоначалник на Општина Василево.

- Предлог-Програма за проширување на уличното осветлување во општина Василево за 2019 година.

Предлагач: Градоначалник на Општина Василево.

- Предлог-Програма за изградба, реконструкција и одржување на локалните водоводи и системи за канализација во 2019 година.

Предлагач: Градоначалник.

- Програма за спортски активности во Општина Василево во 2019 год.

Предлагач: Градоначалник и Комисија за општествена дејност.

- Предлог - Буџет на општина Василево за 2019 година.

Предлагач: Градоначалник на општина Василево.

- Извештај за работата на Советот на општина Василево во текот на 2018 година.

- Извештај од работата на Инспекторот-Советник за сообраќај и патишта во втората половина на 2018 година.

Носител на извештајот: Инспектор Советник за сообраќај и патишта.

- Извештај од работата на Советникот урбанистички-градежен инспектор во втората половина на 2018 година.

Носител на извештајот: Советник урбанистички-градежен инспектор

- Извештај од работата на Советникот - даночен инспектор во втората половина на 2018 година.

Носител на извештајот: Советник-даночен инспектор.

- Извештај од работата на Советникот - инспектор за просвета во втората половина на 2018 година.

Носител на извештајот: Советник-просветен инспектор.

- Извештај од наплатата на даноците на имот и комуналната такса во општина Василево.

Носител на извештајот: Градоначалник на општина Василево и заедничкото одделение за администрирање на даноци и такси и други надоместоци.

- Предлог-Годишна програма за обука на државните службеници за 2019 година на општинската администрација на општина Василево.

Предлагач: Градоначалникот на општина Василево.

- Предлог - Годишна Програма за работа на Советот на општина Василево во 2019 година.

Предлагач: Комисија за изготвување Предлог - Годишна програма за работа на Советот на општина Василево.

59.Пологодишен Извештај за работата на Градоначалникот во второто полугодие од 2018 година

Бр.08-1940/1
07.12.2017г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Крсте Панев с.р

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево (“Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува **Одлуката** за утврдување на потребата од донесување на урбанистичко-планска документација за проширување на планскиот опфат и вклопување на неправниот објект-семејна станбена кука на К.П.бр.1694/1 во КО Градошорци вон г.р.,

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден **05.12.2017 година.**

Брбр.09-1941/2
07.12.2017
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев с.р.

Врз основа на член 4 став 1 од законот за постапување со бесправно изградени објекти („Сл.весник на РМ“бр.23/11; 54/11; 155/12; 53/13; 72/13; 44/14; 115/14; 199/14; 124/15 и 129/15) и член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправните објекти во урбанистичко-планската документација („Сл.весник на РМ“бр.56/11) и член 21 од Статутот на општина Василево,Советот на општина Василево ја донесе следната:

О Д Л У К А

За утврдување на потребата од донесување на урбанистичко-планска документација за проширување на планскиот опфат и вклопување на неправниот објект-семејна станбена кука на К.П.бр.1694/1 во КО Градошорци вон г.р

Член 1

Се утврдува потребата од донесување на урбанистичко-планска документација за проширување на планскиот опфат и вклопување на неправниот објект-индивидуална станбена зграда на К.П.бр.1694/1 во КО Градошорци вон.гр со право на користење на барателот на легализацијата на неправниот објект лицето Фросина Покрајчева од Струмица.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Василево“.

Бр.08-1941/1
07.12.2017г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Крсте Панев с.р

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево (“Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува **Одлуката** за одобрување на финансиски средства на ЗЗП „Агросојуз“, Василево,

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден **05.12.2017 година**.

Бр.09-1942/2
07.12.2017
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 21 став 1 точка 43 од Статутот на општина Василево (“Службен гласник на Општина Василево“ бр.04/03,08/06, и 09/10), Советот на општина Василево на својата редовна седница одржана на 05.12.2017 година ја донесе следната,

ОДЛУКА

за одобрување на финансиски средства на ЗЗП „Агросојуз“, Василево

член 1

Со оваа Одлука Советот на општина Василево одобрува финансиски средства во износ од **10.000,00** денари на **ЗЗП „Агросојуз“, Василево**.

член 2

Средствата утврдени во член 1 се одобруваат на **ЗЗП „Агросојуз“, Василево** за реализација на предвидените активности (две работилници во две населени места на тема „Задруги 21 век).

член 3

Средствата ќе се исплатат на сметката на **ЗЗП „Агросојуз“, Василево** 210053509480102 депонент Тутунска Банка.

член 4

Финансиските средства ќе се обезбедат од Буџетот на општина Василево за 2017 година

член 4

Оваа Одлука влегува во сила од денот на објавувањето во Службен гласник на Општина Василево.

Бр.08-1942/1
07.12.2017г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Крсте Панев с.р

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево (“Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува **Одлуката** за неодобрување на парични награди на наставници од ООУ „Гоце Делчев“, Василево,

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден **05.12.2017 година**.

Бр.09-1943/2
07.12.2017
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 21 став 1 точка 43 од Статутот на општина Василево (“Службен гласник на Општина Василево“ бр.04/03,08/06, и 09/10), Советот на општина Василево на својата редовна седница одржана на **05.12.2017 година** ја донесе следната,

ОДЛУКА

**за неодобрување на парични награди на
наставници од ООУ „Гоце Делчев „
Василево**

член 1

Со оваа Одлука Советот на општина Василево не одобрува парични награди на наставници од ООУ „Гоце Делчев „ Василево кои поднесоа Барање до Советот на општина Василево бр. 05-439/1 од 23.11.2017 година.

член 2

Оваа Одлука влегува во сила од денот на објавувањето во Службен гласник на Општина Василево.

Бр.08-1943/1 Совет на општина Василево
07.12.2017г. Претседател,
Василево Крсте Панев с.р

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево (“Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува **Одлуката** за одобрување на финансиски средства на Славка Витанова од с.Василево,

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден **05.12.2017 година.**

Бр.09-1944/2 Општина Василево
07.12.2017 Градоначалник
Василево Марјан Јанев с.р

Врз основа на член 36 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник

на РМ“ бр.5/02) и член 21 став 1 точка 43 од Статутот на општина Василево (“Службен гласник на Општина Василево “ бр.04/03,08/06, и 09/10), Советот на општина Василево на својата редовна седница одржана на **05.12.2017** година ја донесе следната,

ОДЛУКА

**за одобрување на финансиски средства на Славка
Витанова од с.Василево**

член 1

Со оваа Одлука Советот на општина Василево одобрува финансиски средства во износ од **15.000,00** денари на **Славка Витанова од с.Василево.**

член 2

Средствата утврдени во член 1 се одобруваат на **Славка Витанова од с.Василево за лекување на нејзиниот сопруг Тоде Витанов кој треба да се оперира на срцето.**

член 3

Средствата ќе се исплатат на сметката на **Славка Витанова од с.Василево** трансакциона сметка 270700038131134 депонент Халк Банка со ЕМБГ 0205957465006.

член 4

Оваа Одлука влегува во сила од денот на објавувањето во Службен гласник на Општина Василево.

Бр.08-1944/1 Совет на општина Василево
07.12.2017г. Претседател,
Василево Крсте Панев с.р

* * *

Градоначалникот на општина Василево врз основа на член 28 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ „

бр.136/07, 130/08, 97/10, 53/11, 185/11, 24/12, 15/2013, 148/2013, 160/13, 28/2014, 43/2014, 130/14, 180/14, 78/15, 192/15 и 27/16), член 50 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ., бр. 5/02) и член 38 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОВ., бр.04/03, 08/06 и 09/10), донесе

**РЕШЕНИЕ БР.20/2017
за потреба од јавна набавка**

член 1

Со оваа Решение се утврдува потреба од јавна набавка набавка на горива за лесни возила и нафта за парно греење за потребите на единицата на локалната самоуправа-општина Василево за период од 1 (една) година (сукцесивна набавка).

Член 2

Набавката ќе се спроведе преку постапка со барање на прибирање на понуди со објавување на оглас преку ЕСЈН и завршува со електронска аукција во согласност со Законот за јавни набавки – Пречистен текст („Службен весник на РМ., бр.27/16).

член 3

Проценетата вредност на набавката е 1,121,000 денари со ДДВ и е предвидена во Годишниот план за јавни набавки за 2017 година.

член 4

Критериум за избор на најповолен понудувач е понуда со:

- Најниска цена.

член 5

Постапката за набавката ќе ја спроведе Комисија за јавни набавки во општина Василево составена од 3 (три) члена, претседател и двајца членови на комисијата како и нивни заменици.

член 6

Средствата за реализација на набавката се обезбедени од Буџетот на општина Василево

член 7

За претседател и заменик претседател се именуваат:

- Ристо Михаилов - претседател;
- Митко Јанев - зам.претседател;

За членови и нивни заменици се именуваат::

- Убавка Стојчева - член;
- Соња Иванова - зам.член;
- Симона Шонтевска -член;
- Сузана Велкова –зам.член.

член 8

Оваа Решение влегува во сила од денот на донесување, а ќе се објави во “Службен гласник на општина Василево”.

Бр.09-1745/1
06.11.2017 г
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев с.р

Градоначалникот на општина Василево врз основа на член 28 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ., бр.136/07, 130/08, 97/10, 53/11, 185/11, 24/12, 15/2013, 148/2013, 160/13, 28/2014, 43/2014, 130/14, 180/14, 78/15, 192/15 и 27/16), член 50 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ., бр. 5/02) и член 38 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОВ., бр.04/03, 08/06 и 09/10), донесе

**РЕШЕНИЕ БР.21/2017
за потреба од јавна набавка**

член 1

Со оваа Решение се утврдува потреба од јавна набавка на прехранбени артикли, пијалоци и средства за хигиена за потребите на органите и општинската администрација на општина Василево за период од 1 (една) година (сукцесивна набавка).

Член 2

Набавката ќе се спроведе преку постапка со барање на прибирање на понуди со објавување на оглас преку ЕСЈН и завршува со електронска аукција во согласност со Законот за јавни набавки – Пречистен текст („Службен весник на РМ., бр.27/16).

член 3

Проценетата вредност на набавката е 354.000 денари со ДДВ и е предвидена во Годишниот план за јавни набавки за 2017 година.

член 4

Критериум за избор на најповолен понудувач е понуда со:

- Најниска цена.

член 5

Постапката за набавката ќе ја спроведе Комисија за јавни набавки во општина Василево составена од 3 (три) члена, претседател и двајца членови на комисијата како и нивни заменици.

член 6

Средствата за реализација на набавката се обезбедени од Буџетот на општина Василево

член 7

За претседател и заменик претседател се именуваат:

- Ристо Михаилов - претседател;
- Митко Јанев - зам. претседател;

За членови и нивни заменици се именуваат::

- Убавка Стојчева - член;
- Соња Иванова - зам. член;
- Симона Шонтевска - член;
- Сузана Велкова - зам. член.

член 8

Оваа Решение влегува во сила од денот на донесување, а ќе се објави во "Службен гласник на општина Василево".

Бр.09-1746/1
06.11.2017 г
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев с.р

Градоначалникот на општина Василево врз основа на член 28 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ „, бр.136/07, 130/08, 97/10, 53/11, 185/11, 24/12, 15/2013, 148/2013, 160/13, 28/2014, 43/2014, 130/14, 180/14, 78/15, 192/15 и 27/16), член 50 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ„, бр. 5/02) и член 38 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОВ „, бр.04/03, 08/06 и 09/10), донесе

**РЕШЕНИЕ БР.22/2017
за потреба од јавна набавка**

член 1

Со оваа Решение се утврдува потреба од јавна набавка на огревни дрва за потребите на ООУ Гоце Делчев Василево, ПУ-та на Гоце Делчев и ООУ Атанас Нивичански Нова Маала и ПУ-та на Атанас Нивичански за грејната учебна година 2017/2018.

Член 2

Набавката ќе се спроведе преку постапка со барање на прибирање на понуди со објавување на оглас преку ЕСЈН и завршува со електронска аукција во

согласност со Законот за јавни набавки – Пречистен текст („Службен весник на РМ„, бр.27/16).

член 3

Процентата вредност на набавката е 1.416.000 денари со ДДВ и е предвидена во Годишниот план за јавни набавки за 2017 година.

член 4

Критериум за избор на најповолен понудувач е понуда со:

- Најниска цена.

член 5

Постапката за набавката ќе ја спроведе Комисија за јавни набавки во општина Василево составена од 3 (три) члена, претседател и двајца членови на комисијата како и нивни заменици.

член 6

Средствата за реализација на набавката се обезбедени од Буџетот на општина Василево

член 7

За претседател и заменик претседател се именуваат:

- Ристо Михаилов - претседател;
- Митко Јанев - зам. претседател;

За членови и нивни заменици се именуваат::

- Убавка Стојчева - член;
- Соња Иванова - зам. член;
- Симона Шонтевска - член;
- Сузана Велкова - зам. член.

член 8

Оваа Решение влегува во сила од денот на донесување, а ќе се објави во "Службен гласник на општина Василево".

Бр.09-1750/1
06.11.2017 г
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев с.р

Градоначалникот на општина Василево врз основа на член 28 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ „, бр.136/07, 130/08, 97/10, 53/11, 185/11, 24/12, 15/2013, 148/2013, 160/13, 28/2014, 43/2014, 130/14, 180/14, 78/15, 192/15 и 27/16), член 50 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ„, бр. 5/02) и член 38 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОВ „, бр.04/03, 08/06 и 09/10), донесе

РЕШЕНИЕ БР.23/2017
за потреба од јавна набавка

член 1

Со оваа Решение се утврдува потреба од јавна набавка на електрични материјали за сервисирање на уличното осветлување на територијата на општина Василево за период од 1 (една) година (суксесивна набавка).

Член 2

Набавката ќе се спроведе преку постапка со барање на прибирање на понуди со објавување на оглас преку ЕСЈН и завршува со електронска аукција во согласност со Законот за јавни набавки – Пречистен текст („Службен весник на РМ,, бр.27/16).

член 3

Проценетата вредност на набавката е 2,242,000 денари со ДДВ и е предвидена во Годишниот план за јавни набавки за 2017 година.

член 4

Критериум за избор на најповолен понудувач е понуда со:

- Најниска цена.

член 5

Постапката за набавката ќе ја спроведе Комисија за јавни набавки во општина Василево составена од 3 (три) члена, претседател и двајца членови на комисијата како и нивни заменици.

член 6

Средствата за реализација на набавката се обезбедени од Буџетот на општина Василево

член 7

За претседател и заменик претседател се именуваат:

- Ристо Михаилов - претседател;
- Митко Јанев - зам.претседател;

За членови и нивни заменици се именуваат::

- Убавка Стојчева - член;
- Соња Иванова - зам.член;
- Симона Шонтевска -член;
- Сузана Велкова –зам.член.

член 8

Оваа Решение влегува во сила од денот на донесување, а ќе се објави во “Службен гласник на општина Василево”.

Градоначалникот на општина Василево врз основа на член 28 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ ,, бр.136/07, 130/08, 97/10, 53/11, 185/11, 24/12, 15/2013, 148/2013, 160/13, 28/2014, 43/2014, 130/14, 180/14, 78/15, 192/15 и 27/16), член 50 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ,, бр. 5/02) и член 38 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОВ ,, бр.04/03, 08/06 и 09/10), донесе

РЕШЕНИЕ БР.24/2017
за потреба од јавна набавка

член 1

Со оваа Решение се утврдува потреба од јавна набавка на материјал и работа на машини за порамнување,асфалтирање и крпење на ударни дупки на делови од улици во населените места и локални патишта во општина Василево (суксесивна набавка) за период од една година

Член 2

Набавката ќе се спроведе по постапка со барање на прибирање на понуди со објавување на оглас преку ЕСЈН и завршува со електронска аукција во согласност со Законот за јавни набавки – Пречистен текст („Службен весник на РМ,, бр.27/16).

член 3

Проценетата вредност на набавката е 1.770,000 денари со ДДВ и е предвидена во Годишниот план за јавни набавки за 2017 година.

член 4

Критериум за избор на најповолен понудувач е понуда со:

- Најниска цена.

член 5

Постапката за набавката ќе ја спроведе Комисија за јавни набавки во општина Василево составена од 3 (три) члена, претседател и двајца членови на комисијата како и нивни заменици.

член 6

Средствата за реализација на набавката се обезбедени од Буџетот на општина Василево.

член 7

За претседател и заменик претседател се именуваат:

- Ристо Михаилов - претседател;
- Митко Јанев - зам.претседател;

За членови и нивни заменици се именуваат::

- Убавка Стојчева - член;
- Соња Иванова - зам.член;
- Симона Шонтевска -член;
- Сузана Велкова –зам.член.

член 8

Оваа Решение влегува во сила од денот на донесување, а ќе се објави во “Службен гласник на општина Василево”.

Бр.09-1774/1
13.11.2017 г
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев с.р

- Соња Иванова - зам.член;
- Убавка Стојчева -член;
- Сузана Велкова -зам.член.

член 8

Оваа Решение влегува во сила од денот на донесување, а ќе се објави во “Службен гласник на општина Василево”.

Бр.09-1779/1
13.11.2017 г
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев с.р

Градоначалникот на општина Василево врз основа на член 28 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ „, бр.136/07, 130/08, 97/10, 53/11, 185/11, 24/12, 15/2013, 148/2013, 160/13, 28/2014, 43/2014, 130/14, 180/14, 78/15, 192/15 и 27/16), член 50 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ„, бр. 5/02) и член 38 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОВ „, бр.04/03, 08/06 и 09/10), донесе

РЕШЕНИЕ БР.25/2017 за потреба од јавна набавка

член 1

Со оваа Решение се утврдува потреба од јавна набавка на услуги-Ангенција за привремени вработувања за потребите на единицата за локална самоуправа - општина Василево за период од 1 (една) година.

Член 2

Набавката ќе се спроведе по постапка со барање на прибирање на понуди со објавување на оглас преку ЕСЈН и завршува со електронска аукција во согласност со Законот за јавни набавки – Пречистен текст („Службен весник на РМ„, бр.27/16).

член 3

Проценетата вредност на набавката е 1.180.000 денари со ДДВ и е предвидена во Годишниот план за јавни набавки за 2017 година.

член 4

Критериум за избор на најповолен понудувач е понуда со:

- Најниска цена.

член 5

Постапката за набавката ќе ја спроведе Комисија за јавни набавки во општина Василево составена од 3 (три) члена, претседател и двајца членови на комисијата како и нивни заменици.

член 6

Средствата за реализација на набавката се обезбедени од Буџетот на општина Василево.

член 7

За претседател и заменик претседател се именуваат:

- Ристо Михаилов - претседател;
- Митко Јанев - зам.претседател;

За членови и нивни заменици се именуваат:

- Симона Шонтевска - член;

Градоначалникот на општина Василево врз основа на член 28 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ „, бр.136/07, 130/08, 97/10, 53/11, 185/11, 24/12, 15/2013, 148/2013, 160/13, 28/2014, 43/2014, 130/14, 180/14, 78/15, 192/15 и 27/16), член 50 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ„, бр. 5/02) и член 38 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОВ „, бр.04/03, 08/06 и 09/10), донесе

РЕШЕНИЕ БР.26/2017 за потреба од јавна набавка

член 1

Со оваа Решение се утврдува потреба од јавна набавка на печатен материјал за потребите на единицата за локална самоуправа - општина Василево за период од 1 (една) година (суксесивна набавка).

Член 2

Набавката ќе се спроведе по постапка со барање на прибирање на понуди со објавување на оглас преку ЕСЈН и завршува со електронска аукција во согласност со Законот за јавни набавки – Пречистен текст („Службен весник на РМ„, бр.27/16).

член 3

Проценетата вредност на набавката е 354,000 денари со ДДВ и е предвидена во Годишниот план за јавни набавки за 2017 година.

член 4

Критериум за избор на најповолен понудувач е понуда со:

- Најниска цена.

член 5

Постапката за набавката ќе ја спроведе Комисија за јавни набавки во општина Василево составена од 3 (три) члена,

претседател и двајца членови на комисијата како и нивни заменици.

член 6

Средствата за реализација на набавката се обезбедени од Буџетот на општина Василево.

член 7

За претседател и заменик претседател се именуваат:

- Ристо Михаилов - претседател;
- Митко Јанев - зам. претседател;

За членови и нивни заменици се именуваат:

- Симона Шонтевска - член;
- Соња Иванова - зам. член;
- Убавка Стојчева - член;
- Сузана Велкова - зам. член.

член 8

Оваа Решение влегува во сила од денот на донесување, а ќе се објави во "Службен гласник на општина Василево".

Бр.09-1782/1
13.11.2017 г
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев с.р

Градоначалникот на општина Василево врз основа на член 28 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ „, бр.136/07, 130/08, 97/10, 53/11, 185/11, 24/12, 15/2013, 148/2013, 160/13, 28/2014, 43/2014, 130/14, 180/14, 78/15, 192/15 и 27/16), член 50 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ„, бр. 5/02) и член 38 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОВ „, бр.04/03, 08/06 и 09/10), донесе

РЕШЕНИЕ БР.27/2017 за потреба од јавна набавка

член 1

Со оваа Решение се утврдува потреба од јавна набавка на горива за лесни возила за потребите на единицата за локална самоуправа - општина Василево за период од 1 (една) година (суксесивна набавка).

Член 2

Набавката ќе се спроведе по постапка со барање на прибирање на понуди со објавување на оглас преку ЕСЈН и завршува со електронска аукција во согласност со

Законот за јавни набавки – Пречистен текст („Службен весник на РМ„, бр.27/16).

член 3

Процентата вредност на набавката е 944.000 денари со ДДВ и е предвидена во Годишниот план за јавни набавки за 2017 година.

член 4

Критериум за избор на најповолен понудувач е понуда со:

- Најниска цена.

член 5

Постапката за набавката ќе ја спроведе Комисија за јавни набавки во општина Василево составена од 3 (три) члена, претседател и двајца членови на комисијата како и нивни заменици.

член 6

Средствата за реализација на набавката се обезбедени од Буџетот на општина Василево.

член 7

За претседател и заменик претседател се именуваат:

- Ристо Михаилов - претседател;
- Митко Јанев - зам. претседател;

За членови и нивни заменици се именуваат:

- Симона Шонтевска - член;
- Сузана Велкова - зам. член;
- Убавка Стојчева - член;
- Соња Иванова - зам. член.

член 8

Оваа Решение влегува во сила од денот на донесување, а ќе се објави во "Службен гласник на општина Василево".

Бр.09-1812/1
22.11.2017 г
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев с.р